



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 19 август 1978  
Скопје  
Број 30      Год. XXXIV

Претплатата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

372.

Врз основа на член 20 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Македонската академија на науките и уметностите („Службен весник на СРМ“ бр. 18/76), Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 10 јули 1978 година го утврди пречистениот текст на Законот за Македонската академија на науките и уметностите.

Пречистениот текст на Законот за Македонската академија на науките и уметностите ги опфаќа: Законот за Македонската академија на науките и уметностите („Службен весник на СРМ“ бр. 9/67) и Законот за изменување и дополнување на Законот за Македонската академија на науките и уметностите („Службен весник на СРМ“ бр. 18/76), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Бр. 09-1825  
10 јули 1978 година  
Скопје

Претседател  
на Законодавно-правната комисија,  
Душко Шурбановски, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

(Пречистен текст)

#### И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Се основа Македонска академија на науките и уметностите ( Академија).

Седиштето на Академијата е во Скопје.

##### Член 2

Академијата е научна организација која ги здружува истакнатите научни работници и уметници од сите области на науките и уметностите.

##### Член 3

Задача на Академијата е со својата дејност да ја поттикнува и развива научната мисла, основните научни испитувања и применувањето на научните методи и научните резултати, да ги поттикнува самостојно или во соработка со други научни организации научните дејности и активностите на научните организации и на научните работници и да работи на негувањето и унапредувањето на уметностите.

Академијата посебно врши и поттикнува проучување на одделни области од битно значење за развитокот на Социјалистичка Република Македонија.

##### Член 4

За остварувањето на своите задачи Академијата особено:

1) организира и поттикнува проучување на општествено-економскиот и културниот развиток, производните сили и природните богатства на земјата;

2) учествува со предлози и мислења во утврдувањето на општата политика на Републиката во областа на науката и уметноста;

3) учествува со предлози и мислења во утврдувањето на програмите за научна работа и за развој на научните и културните дејности во Републиката;

4) организира комплексни научни испитувања;

5) се залага за примена на резултатите од научните испитувања;

6) организира научни симпозиуми, советувања и други собири на научни работници и уметници со цел современите марксистички научни погледи и резултатите на научните испитувања од интерес за унапредување на научните дејности и за материјалниот, општествениот и културниот развиток јавно да се претресуваат и оценуваат;

7) дава предлози и мислења за унапредување на науката и уметноста и за примената на научните достигања на општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници;

8) дава мислења за одделни значајни прашања по своја иницијатива или по барање од организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници;

9) соработува со организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници во испитувањето и решавањето на научни проблеми и задачи;

10) објавува резултати од научните испитувања, научни и уметнички дела;

11) основа по потреба научни, уметнички и други културни установи.

За остварување на овие задачи Академијата соработува со други академии на науките и уметностите, со универзитети, научни установи, организации, научни работници и уметници во земјата и странство.

##### Член 5

Заради остварување на своите задачи Академијата во својот состав организира одделенија, а може да организира и институти и други научни и стручни единици.

##### Член 6

Академијата има својство на правно лице.

##### Член 7

Академијата има статут.

Статутот на Академијата содржи поблиски одредби за извршувањето на задачите на Академијата, за нејзината организација, за изборот на членовите, како и за организацијата, делокругот и работата на органите и за правата на самоуправање на работните луѓе во Академијата.

Статутот го донесува Собранието на Академијата со мнозинство на гласови од вкупниот број членови во работниот состав.

##### Член 8

Академијата ги врши своите права и должности самостојно во согласност со Законот и Статутот.

Надзор над законитоста на работата на Академијата врши Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

## Член 9

Средствата за работа на Академијата се обезбедуваат врз основа на програма за работа, од буџетот на Републиката, од самоуправните интересни заедници, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

Извори на средства на Академијата можат да бидат подароци, завештанија и приходи од научно издавачката и друга дејност на Академијата.

Академијата може да основа фондови за научни истражувања и други фондови во согласност со Законот и Статутот на Академијата.

## II. ЧЛЕНСТВО ВО АКАДЕМИЈАТА

## Член 10

Членови на Академијата се: членови во работниот состав, членови надвор од работниот состав и почесни членови.

Членовите на Академијата во работниот состав се: редовни (академици) и дописни.

## Член 11

За редовни членови се избираат лица од редот на научниците и уметниците југословенски државјани чии резултати во областа на науката или уметноста претставуваат високи достигнуања.

За дописни членови се избираат лица од редот на научниците и уметниците југословенски државјани кои ја збогатиле науката и уметноста со трудови или остварувања од особено значење.

За членови на Академијата надвор од работниот состав се избираат научни работници или уметници југословенски или странски државјани, чии успеси во науката и уметноста претставуваат високо достигнуање и уживаат посебно признание во научниот и културниот живот на нашата земја, а особено оние од нив чии научни и уметнички творби се сврзани со Социјалистичка Република Македонија.

За почесни членови можат да бидат избрани лица кои имаат особени заслуги во изградбата и развојот на Социјалистичка Република Македонија, Социјалистичка Федеративна Република Југославија или за зацврстување и унапредување на мирот во светот и за соработка меѓу народите и се особено заслужни за унапредувањето и развојот на науките и уметностите.

## Член 12

Изборот на редовните и дописните членови на Академијата се врши по предлог од наставно-научен совет на факултет, висока школа или уметничка академија, од научен совет на научна установа, на собрание на научно или стручно здружение, како и по предлог од одделение или тројца членови на Академијата.

Изборот на членови надвор од работниот состав и почесни членови на Академијата се врши по предлог од Претседателството на Академијата.

## Член 13

Собранието може да врши избор на членови на Академијата ако се присутни најмалку две третини од вкупниот број на членовите што имаат право да избираат.

Во изборот на редовните членови учествуваат редовните членови на Академијата.

Во изборот на почесните и дописните членови, како и на членовите надвор од работниот состав, учествуваат сите членови од работниот состав на Академијата.

Избран е оној кандидат за кого гласале мнозинството од вкупниот број членови од работниот состав.

Изборот на членовите на Академијата во работниот состав се врши со тајно гласање.

## Член 14

Членството во Академијата е доживотно. Со Статутот на Академијата можат да се предвидат случаи за престанок на членството во Академијата.

## Член 15

Правата и должностите на членовите на Академијата се одредуваат со Статутот на Академијата во согласност со одредбите на овој закон.

## Член 16

На редовните и дописните членови на Академијата им припаѓа месечна награда која има карактер на општествено признание.

## III. ОРГАНИ НА АКАДЕМИЈАТА

## Член 17

Органи на Академијата се: собрание и претседателство.

## Член 18

Собранието е највисок орган на Академијата. Собранието го сочинуваат членовите на Академијата во работен состав.

Во работата на Собранието можат да учествуваат почесните членови и членовите надвор од работниот состав без право на одлучување.

## Член 19

Собранието на Академијата:

- 1) донесува статут на Академијата;
- 2) избира членови на Академијата;
- 3) избира претседател, еден или повеќе потпретседатели, секретар и членови на Претседателството на Академијата;

- 4) одлучува за основање научни, уметнички и други културни установи;

- 5) ги разгледува општите прашања за организацијата и работата на Академијата и на Претседателството му дава насоки за работа;

- 6) ги претресува извештаите за работа на Академијата;

- 7) донесува финансиски план и завршна сметка на Академијата;

- 8) врши и други работи што му се ставени во делокруг со Статутот на Академијата.

## Член 20

Собранието може да одлучува полноважно ако се присутни повеќе од половината од вкупниот број членови во работниот состав, а одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови, доколку со овој закон или со Статутот на Академијата поинаку не е определено.

## Член 21

Претседателството е извршен орган на Собранието на Академијата.

Претседателството го сочинуваат: претседателот, потпретседателот, односно потпретседателите, и секретарот на Академијата, секретарите на одделенијата и определен број членови што се утврдува при изборот на Претседателството.

Претседателот и потпретседателот, односно потпретседателите, на Академијата се избираат од редот на редовните членови на Академијата, а секретарот и членовите на Претседателството можат да се избираат и од редот на дописните членови.

Членовите на Претседателството се избираат на четири години.

## Член 22

Претседателот ја претставува Академијата, претседава на седниците на Собранието, ги свикнува и претседава на седниците на Претседателството и врши други права и должности определени со закон и со Статутот.

Претседателот, во случај на отсуство, го заменува потпретседателот, односно еден од потпретседателите што ќе го определи Претседателството на Академијата.

#### IV. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА АКАДЕМИЈАТА

##### Член 23

Својата дејност членовите на Академијата ја остваруваат во одделенија кои ги сочинуваат сите членови на Академијата од работниот состав што работат во областите на науката или уметноста за кои одделението е формирано.

##### Член 24

За остварување на задачите на Академијата се избираат соработници од редот на научниците и уметниците.

Начинот на избор и правата и должностите на соработниците се пропишуваат со Статутот на Академијата во согласност со Законот.

##### Член 25

Работните луѓе кои како членови на работната заедница работат во Академијата имаат самоуправни права според начелата за самоуправување на работниците во работните заедници на органите на општествено-политичките заедници.

#### V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

##### Член 26

Подготовките за почетокот со работата на Академијата ги врши Матична комисија што ја именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Матичната комисија ја сочинуваат најмалку седуммина членови од кои најмалку четворица редовни членови на академија на науки и уметности.

Матичната комисија го врши изборот на првите членови на Академијата.

Матичната комисија го свикува првото собрание на Академијата и престанува со работа со изборот на Претседателството на Собранието.

##### Член 27

Академијата ќе донесе свој статут, најдоцна шест месеци од денот на конституирањето на Академијата.

##### Член 28

Академијата ќе ја усогласи својата организација и работа со одредбите на овој закон најдоцна шест месеци по неговото влегување во сила.

### 373.

Врз основа на член 6 од Законот за Македонската академија на науките и уметностите („Службен весник на СРМ“, бр. 9/67 и 18/76), Собранието на Македонската академија на науките и уметностите, на седницата одржана на 26 јуни 1978 година, донесе

## СТАТУТ

### НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Македонската академија на науките и уметностите (во натамошниот текст: Академијата) е самостојна и самоуправни научна организација, во која се здружени истакнати научни работници и уметници од сите области на науките и уметностите.

##### Член 2

Своите задачи Академијата ги остварува самостојно, а во согласност со уставот, Законот за Македонската академија на науките и уметностите, Законот за организирање на научните дејности, другите закони и прописите донесени врз основа на Закон, како и врз одредбите на овој статут.

##### Член 3

Академијата има свој амблем. Амблемот на Академијата го утврдува Собранието на Академијата, со посебна одлука.

##### Член 4

Академијата има печат. Печатот на Академијата има тркалезна форма. Во средината на печатот е амблемот на Академијата, а околу амблемот е текстот: „Македонска академија на науките и уметностите — Скопје“.

##### Член 5

Поблиски одредби за обликот на печатот и штембилот на Академијата и за нивната употреба пропишува Претседателството на Академијата.

#### II. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ НА АКАДЕМИЈАТА

##### 1. Остварување на општите задачи на Академијата во областа на науките и уметностите

##### Член 6

Академијата ја следи научната мисла и ја разгледува состојбата во одделните области на науките и уметностите и, во рамките на својот делокруг, го поттикнува нивниот развој; се залага за примена на современи методи при научните испитувања и за примена на современи научни резултати во стопанството и другите области на општествените дејности; поттикнува и организира научни испитувања во одделни области на општествениот живот; се залага за унапредување на уметностите.

Академијата особено организира основни и комплексни научни испитувања, како и испитувања што се од битно значење за развојот на Социјалистичка Република Македонија.

##### Член 7

Предлог за разгледување на прашањата од членот 6 од овој статут можат да дадат: секој член од Академијата, одделение на Академијата, организација на здружениот труд и друга самоуправни организација и заедница, собрание на општествено-политичка заедница и негов извршен орган, општествено-политичка и друга општествена организација, како и научно, стручно и уметничко здружение.

Предлогот се разгледува во одделенијата во чиј делокруг спаѓа соодветната област на науките и уметностите. За поднесениот предлог одделенијата донесуваат решение, а, ако за донесување на решение за соодветно прашање се надлежни Собранието или Претседателството на Академијата, одделенијата го упатуваат предлогот до Претседателството со свое мислење.

##### Член 8

Предлозите за утврдување на политиката на Републиката во областа на науките и уметностите, како и предлозите на програмите за научна работа и за развој на научните и културните дејности во Републиката, Академијата ги разгледува по барање од Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на СРМ и Извршниот совет на Собранието на СРМ, или од Собранијата на соодветните интересни заедници, откако тие претходно ќе бидат разгледани во одделенијата на

Академијата. Иницијатори за разгледување на овие предлози можат да бидат и одделенијата на Академијата.

Мислењата и предлозите на Академијата од претходниот став се утврдуваат на седница на Собранието врз основа на предлог од Претседателството на Академијата. Текстот на мислењата и предлозите на Академијата, врз основа на мислењата и предлозите на членовите на Академијата искажани на седницата на Собранието, како и врз основа на мислењата и предлозите од одделенијата на Академијата, може, по овластување од Собранието, да го утврдува и Претседателството на Академијата.

Претседателството на Академијата може да заклучи да се побара од Собранието на СРМ и од собранијата на соодветните самоуправни интересни заедници на нивните седници да присуствуваат определени членови на Академијата, за да ги образложат мислењата и предлозите на Академијата. Овие членови ги определува Претседателството на Академијата.

#### Член 9

Предлозите и мислењата за унапредување на науките и уметностите и за примена на научните достигнувања, што Академијата им ги дава на органите на општествено-политичките заедници и на собранијата на самоуправните интересни заедници, како и мислењата што за одделни значајни прашања од интерес за науките и уметностите Академијата им ги дава на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници, ги утврдува Собранието на Академијата или, по негово овластување, Претседателството на Академијата. За прашања од областа на науките и уметностите што спаѓаат во делокруг на одделенијата, предлози и мислења можат да даваат и самите одделенија.

#### Член 10

Со цел да се поттикнува развојот на одделните области на науките и уметностите, Академијата може да основа научни, уметнички и други културни установи — како самостојни и самоуправни работни организации.

Решение за основање на организација од претходниот став донесува Собранието на Академијата, врз основа на образложен предлог од Претседателството на Академијата. Овој предлог Претседателството го поднесува на иницијатива од соодветно одделение на Академијата.

Со актот за основање на организација од ставот 1 на овој член може да се предвиди таа да врши научни испитувања или уметничка или друга културна дејност првенствено за потребите на Академијата, потоа, да не може да ги менува дејноста и седиштето без согласност на Академијата, да ги поднесува на согласност на Академијата плановите и програмите за работа, како и самоуправните општи акти, односно нивните делови со кои се уредува начинот на остварување на нејзините задачи. Согласност за менување на дејноста и седиштето на организацијата и на самоуправните општи акти, односно на нивните делови, со кои се уредува начинот на остварување на задачите на организацијата, дава Собранието на Академијата, а во сите други случаи согласност дава Претседателството на Академијата. Собранието, односно Претседателството, оваа согласност ја дава врз основа на мислење од соодветното одделение на Академијата.

Односите помеѓу Академијата и научната, уметничката или другата културна организација основана од Академијата публична се уредуваат со посебна самоуправни спогодба.

#### Член 11

Академијата се грижи на своите членови и соработници да им создава услови за ефикасна научна и уметничка работа во научните и стручните единици во својот состав и презема мерки да им обезбеди услови за таква работа и во други орга-

низации на здружениот труд и самоуправни организации и заедници од областа на научните и културните дејности.

## 2. Планови и програми на Академијата

#### Член 12

Задачите што Академијата ќе ги остварува во определен временски период се утврдуваат со плановите и програмите за работа на Академијата.

Плановите и програмите на Академијата ги утврдува Собранието — на предлог од Претседателството на Академијата.

#### Член 13

Плановите за работа на Академијата се среднорочни (за период од пет години) и долгорочни (за период од десет и повеќе години).

Со плановите се утврдуваат насоките за остварување на задачите на Академијата во развојот на науките и уметностите и научните испитувања што изискуваат повеќегодишна работа.

#### Член 14

Програмите за работа на Академијата се едногодишни и со нив се утврдуваат активностите на Академијата што во текот на соодветната календарска година ќе бидат преземени за развојот на науките и уметностите, научните испитувања што ќе бидат изведувани, како и другите активности што во остварувањето на задачите на Академијата во текот на годината ќе бидат преземени. Во програмите за работа особено се утврдуваат работите што во текот на годината ќе бидат преземени заради остварување на задачите од петгодишните и повеќегодишните планови.

#### Член 15

Своите планови и програми за работа Академијата ги усогласува со општествените планови на Републиката, со плановите и програмите на организациите на здружениот труд, на самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници во областа на научните и културните дејности.

#### Член 16

Нацртот на планот и на програмата за работа на Академијата го утврдува Извршниот одбор на Претседателството на Академијата, врз основа на предлозите од одделенијата.

Предлозите за изготвување нацрт на план и на програма за работа на Академијата, одделенијата ги утврдуваат врз основа на предлозите од нивните членови и од институтите и другите научни единици, комисиите, одборите и телата на Академијата, како и од одделни организации на здружениот труд, самоуправни интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, од органи на општествено-политички заедници, од органи на општествено-политички и други општествени организации и од научни и стручни здруженија.

Нацртот на планот и на програмата за работа на Академијата се разгледуваат во одделенијата.

Врз основа на мислењата и предлозите на одделенијата, Претседателството на Академијата го утврдува предлогот на планот и на програмата за работа на Академијата и го поднесува на Собранието. Претседателството посебно го известува Собранието на Академијата за предлозите на одделенијата што не се прифатени во предлогот на планот и на програмата за работа, како и за причините поради кои тие не се прифатени.

Претседателството на Академијата може да заклучи предлогот на планот и на програмата за работа да им бидат доставени на одделни организации и заедници од областа на науките, уметностите и други културни дејности, заради давање на

мислења и предлози. Нивните мислења и предлози ги разгледуваат соодветните одделенија на Академијата и за своите ставови по нив го известуваат Претседателството на Академијата.

### 3. Научно-испитувачки и уметнички проекти

#### Член 17

Научните испитувања и уметничките остварувања на Академијата се изведуваат врз основа на утврден проект.

За прифаќањето на проектот решава Претседателството на Академијата, врз основа на предлог од одделенијата во чиј делокруг се областите на науките или уметностите во кои ќе се изведуваат научните испитувања и уметничките остварувања.

#### Член 18

Ако работите врз проектот се изведуваат во две или повеќе години, за работите што ќе се изведуваат во текот на секоја година се утврдува годишна програма.

Годишната програма за изведување на проектот се донесува на ист начин како и проектот.

Годишните програми за изведување на научно-испитувачките и уметничките проекти се составен дел на годишната програма за работа на Академијата.

#### Член 19

Изведувањето на одделни научно-испитувачки и уметнички проекти им се доверува на членови на Академијата, поединечно или групно, а за нивното изведување можат да се формираат и посебни групи (тимови), во кои, покрај членови на Академијата, можат да учествуваат и научни и стручни работници и уметници од други организации.

Со работата на групата (тимот) раководи член на Академијата, што го именува Претседателството, на предлог од соодветното одделение на Академијата.

#### Член 20

Изведувањето на одделни научно-испитувачки и уметнички проекти или на делови од овие проекти Академијата може, со договор да го довери на одделни научни или уметнички организации. Со договорот се утврдуваат правата и обврските на Академијата и соодветната организација во изведувањето на проектот, а особено учеството на Академијата во финансирањето на проектот и надзорот на неговото изведување, начинот на изведувањето на проектот, сроковите за неговото изведување и начинот на оценување на резултатите од проектот.

Непосреден надзор над изведувањето на проектот што ѝ е доверен на одделна научна или уметничка организација врши одделение на Академијата определено од Претседателството на Академијата.

Со работата на проект чие изведување во целост или делумно е доверено на одделна научна или уметничка организација раководи член на Академијата определен од Претседателството, на предлог од соодветното одделение на Академијата.

#### Член 21

Научно-испитувачките и уметничките проекти на Академијата се финансираат од средства што Академијата ги обезбедува целосно или делумно.

#### Член 22

Барање за изведување на одделни научни испитувања или уметнички остварувања можат да поднесуваат: членовите на Академијата, научните, уметничките и другите културни организации основани од Академијата, институтите и другите научни единици на Академијата, како и работните тела на Академијата. Ова барање го разгледуваат одделенијата на Академијата во чиј делокруг спа-

ѓаат областите на науките и уметностите и, со свое мислење, го доставуваат до Претседателството на Академијата.

Барање за изведување на одделни научни испитувања или уметнички остварувања можат да поднесуваат и одделенијата на Академијата — по сопствена иницијатива.

#### Член 23

Откако Претседателството на Академијата ќе го усвои барањето за изведување на определено научно испитување или уметничко остварување, се изработува научно-испитувачки или уметнички проект.

#### Член 24

Поблиски одредби за изготвувањето на научно-испитувачки и уметнички проекти, за нивното усвојување, изведување и финансирање пропишува Собранието на Академијата — со посебен правилник.

### 4. Научни собири и други јавни приредби

#### Член 25

Во остварувањето на своите задачи во областа на науките и уметностите Академијата организира научни собири, предавања и уметнички приредби.

#### Член 26

За разгледување на одделни научни проблеми и резултатите од нивните испитувања Академијата организира научни собири (симпозиуми, советувања и други собири), на кои се поканиваат научни работници од земјата и од странство.

#### Член 27

За настани од значење за општествено-политичкиот, културниот и научниот развиток на народите и народностите на Југославија, а особено за развитокот на македонскиот народ и народностите што живеат во Македонија, Академијата организира посебни собири.

#### Член 28

Со цел јавноста да се запознае со резултатите од научните испитувања и уметничките остварувања на нејзините членови, Академијата организира предавања и уметнички приредби.

Академијата организира предавања и уметнички приредби и на членовите на други академии на науките и уметностите, а може да организира предавања и уметнички приредби и на други особено истакнати научни работници и уметници од земјата и од странство.

#### Член 29

Решение за одржување на научен собир или друга јавна приредба донесува Претседателството на Академијата, врз основа на образложен предлог од одделение на Академијата.

Иницијатива за одржување на научен собир или друга јавна приредба можат да дадат одделни членови на Академијата, научни, уметнички и други културни организации основани од Академијата, институтите и другите научни единици на Академијата, како и работните тела на Академијата. Иницијатива, исто така, можат да дадат и органите на одделни општествено-политички заедници и општествено-политички организации. Иницијативата претходно се разгледува од соодветните одделенија на Академијата и за нејзината оправданост доставуваат мислење до Претседателството на Академијата.

За одржување на научен собир или друга јавна приредба, Претседателството може да именува организационен одбор, во кој можат да учествуваат и претставници на заинтересирани организации, како и одделни научни и стручни работници.

Претседателот и членовите на организациониот одбор се именуваат врз основа на предлог од соодветните одделенија на Академијата.

Организациониот одбор ја утврдува програмата на собирот или другата јавна приредба и претсметката на средствата неопходни за неговото одржување и презема други мерки неопходни за организирањето и одржувањето на собирот. Програмата на собирот или другата јавна приредба и претсметката на средствата за неговото одржување ги одобрува Претседателството на Академијата, врз основа на предлог од соодветните одделенија на Академијата.

#### Член 30

По одржувањето на собирот или другата јавна приредба, организациониот одбор му поднесува на Претседателството на Академијата извештај за текот на собирот и резултатите од разгледувањето на соодветниот проблем, како и за потрошените средства во врска со неговото одржување.

#### Член 31

Организирањето на одделен научен собир или друга јавна приредба може да му биде доверено и на соодветно одделение на Академијата. Во овој случај, одделението ги има сите права и обврски на организационен одбор.

#### Член 32

Поблиски одредби за организирањето на научни собири и други јавни приредби, како и за начинот на нивното финансирање, пропишува Претседателството на Академијата.

### 5. Издавачка дејност

#### Член 33

Со цел резултатите од научно-испитувачката и уметничката работа на членовите на Академијата да ѝ бидат ставени на увид и располагање на јавноста, Академијата издава: списанија, монографии и други научни трудови, предавања и реферати од собири организирани од Академијата, уметнички творби и нивни репродукции, како и изворни материјали.

Академијата може да издава трудови и уметнички творби и на научни работници и уметници што не се членови на Академијата.

#### Член 34

За издавање на одделна публикација во издание на Академијата предлог поднесува соодветното одделение. Предлог за издавање на зборници на трудови поднесени на научни или други собири организирани од Академијата или во соработка со Академијата може да поднесе и организациониот одбор на соодветниот собир.

За уредувањето на изданијата на Академијата, Претседателството на Академијата формира посебни редакциски одбори. Редакциските одбори на списанијата на одделенијата ги формираат одделенијата — од редот на своите членови.

#### Член 35

За издавачката дејност на Академијата во текот на годината се донесува издавачки план. Со издавачкиот план се утврдуваат изданијата на Академијата и финансиските средства што за секоја публикација се предвидуваат.

Издавачкиот план го донесува Претседателството на Академијата, врз основа на предлог од Издавачкиот совет.

#### Член 36

Издавачкиот совет е советодавно тело на Претседателството на Академијата по прашања од областа на издавачката дејност.

Издавачкиот совет, врз основа на мислењата од одделенијата на Академијата по нацртот на издавачкиот план на Академијата, го утврдува предло-

гот на издавачкиот план на Академијата и на Претседателството му дава мислење за оправданоста да се објават одделни публикации во издание на Академијата, за објавувањето на одделни публикации на јазиците на другите народи и на народностите на Југославија или на странски јазици, за тиражот на одделни изданија, за висината на дотацијата на одделни изданија и за нивната продажна цена, како и за приоритетот на објавување на одделни изданија. Издавачкиот совет го разгледува остварувањето на издавачката политика на Академијата и на Претседателството на Академијата му предлага потребни мерки за развојот на издавачката дејност.

#### Член 37

Издавачкиот совет го сочинуваат секретарот на Академијата и секретарите на одделенијата на Академијата.

Секретарот на Академијата е претседател на Издавачкиот совет, а секретар на Советот е секретарот на Секретаријатот на Академијата.

Советот работи на седници, што се одржуваат по потреба.

#### Член 38

Изданијата на научните и другите трудови се печатат на македонски јазик. Претседателството на Академијата, може, врз основа на предлог на соодветно одделение и мислење на Издавачкиот совет, да реши одделни изданија да се печатат на јазиците на другите народи и на народностите на Југославија или на некои од светските странски јазици.

За печатењето на одделни трудови во списанијата на одделенијата на јазиците на другите народи и на народностите на Југославија, или на некои од светските странски јазици, решава редакцискиот одбор на списанието.

#### Член 39

Поблиски одредби за издавачката дејност на Академијата пропишува Собранието на Академијата.

Авторските хонорари за изданијата на Академијата се утврдуваат со посебна одлука, што ја донесува Претседателството на Академијата.

### 6. Јавност во работата

#### Член 40

Работата на Академијата е јавна.

За својата работа и за научните и уметничките достигнувања на своите членови, како и на одделенијата и институтите и другите научни единици Академијата ја известува јавноста преку научни собири и други јавни приредби, со објавување на научни трудови и уметнички остварувања, со објавување на извештаи и издавање на Летопис и Билтен, со давање на информации на печатот и на другите средства за јавно информирање, со одржување на конференции со претставниците на печатот и на другите средства за јавно информирање, со запознавање на јавноста со општите акти, ставовите и заклучоците на органите на Академијата, како и со информирање на друг погоден начин за прашањата што се од интерес за јавноста.

#### Член 41

Академијата издава посебна публикација Летопис, со која ја известува јавноста за целокупната работа на нејзините органи, нејзините одделенија, научните и стручните единици и служби, како и со научните резултати и уметничките остварувања на своите членови во текот на една календарска година. Летописот се издава во првата половина од годината — за работата на Академијата во текот на изминатата година.

Академијата издава Билтен во кој се објавуваат општите акти донесени од органите на Академијата, плановите и програмите за работа на Академијата,

финансискиот план и завршната сметка на Академијата, рефератите и другите материјали за избор на членови на Академијата и Самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на Работната заедница на Секретаријатот и Академијата. Во Билтенот можат да бидат објавувани и одделни информации за работата на органите на Академијата и на нејзините одделенија, научни и стручни единици и служби.

Видовите информации што можат да бидат објавувани во Билтенот со посебна одлука поблиску ги определува Претседателството на Академијата.

#### Член 42

За издавањето на Летописот и на Билтенот се формира посебен Уредувачки одбор, составен од секретарот на Академијата, секретарот на Секретаријатот на Академијата и еден член што го именува Претседателството на Академијата — од редот на членовите на Академијата.

Претседател на Уредувачкиот одбор и одговорен уредник на Летописот и на Билтенот е секретарот на Академијата.

Уредувачкиот одбор на Летописот и на Билтенот работи според упатствата на Претседателството на Академијата, кому му поднесува и извештаи за својата работа.

#### Член 43

Податоци што претставуваат државна, воена или службена тајна, или чие соопштување е во спротивност со општествените интереси утврдени со закон, не можат да се даваат на јавноста.

Претседателството на Академијата определува кои податоци и материјали, подготвени заради разгледување на седниците на Собранието и на Претседателството на Академијата, како и на седниците на одделенијата и другите тела на Академијата, или изнесени на овие седници, мораат да се чуваат како тајна, односно кои податоци и материјали можат да се објавуваат или на друг начин да ѝ се ставаат на јавноста на располагање дури по истекот на определено време.

#### Член 44

Соопштенијата за работата на Академијата во целина или за позначајни прашања од работата на Академијата ги утврдува Претседателството на Академијата.

Податоци и известувања за одделни прашања од работата на Академијата може на печатот и на другите средства за јавно информирање да им дава претседателот на Академијата, а по негово овластување, и друг член на Претседателството на Академијата.

Секретарите на одделенијата ја информираат јавноста за работата на одделенијата, а претседателите на работните тела на Академијата — за работата на соодветното тело.

### 7. Соработка со други академии и со научни и други организации

#### Член 45

Во вршењето на своите задачи во областа на науките и уметностите, Академијата остварува соработка со други академии на науките и уметностите, со универзитетите и факултетите, со организации на здружениот труд и со други организации и заедници во областа на стопанството и другите општествени дејности, а особено во областа на науките и уметностите, како и со одделни научни работници и уметници во земјата и во странство.

Во рамките на оваа соработка, во договор со одделни организации и заедници, Академијата презема изведување на заеднички научно-испитувачки и уметнички проекти, организирање на заеднички научни и други собири, објавување на за-

еднички изданија, образување на заеднички одбори и други тела, размена на искуства и други облици на соработка.

#### Член 46

Основите на политиката на соработка на Академијата со други академии, организации и заедници ја утврдува Собранието на Академијата, а за нејзиното спроведување се грижи Претседателството на Академијата.

Претседателството на Академијата решава за склучувањето на договори за соработка со други академии, организации и заедници и, на предлог од соодветните одделенија на Академијата, именува претставници на Академијата во заедничките одбори и други заеднички тела.

За членови на заеднички одбори и други тела можат, покрај членовите на Академијата, да бидат именувани и други научни работници и уметници од соодветната област на науките и уметностите.

#### Член 47

Претседателството на Академијата, по сопствена иницијатива и на предлог од одделенијата, научните единици и другите тела на Академијата, решава за примањето на делегации и делегати на други академии, организации и заедници, како и за испраќањето на делегации и делегати на Академијата во посета на други академии и научни и уметнички организации.

Претседателството на Академијата, на предлог на соодветните одделенија, решава за поканувањето на членови на други академии на науките и уметностите и на истакнати научници и уметници од земјата и од странство, заради одржување на предавања или уметнички приредби или заради размена на мислења по одделни прашања од областа на науките и уметностите.

#### Член 48

Академијата може да учествува во изведувањето на научно-испитувачки и уметнички проекти на други академии и организации и заедници, како и на научни, стручни и други собири организирани од нив.

Облиците на учеството на Академијата во изведувањето на проектите и организирањето на собири од претходниот став, како и претставниците на Академијата во изведувањето на проектите и во одборите и другите тела за организирање на овие собири, на предлог од соодветното одделение, ги определува Претседателството на Академијата.

#### Член 49

Академијата го потпомага учеството на своите членови и на соработниците во изведувањето на општојугословенски и меѓународни научно-испитувачки и уметнички проекти и на општојугословенски и меѓународни собири, изложби и други културни приредби.

Средства за учество во изведувањето на проектите и на собири и другите приредби од претходниот став, на предлог од соодветното одделение, одобрува Претседателството на Академијата.

Поблиски одредби за учеството во изведувањето на општојугословенски и меѓународни проекти и на општојугословенски и меѓународни собири и други приредби пропишува Претседателството на Академијата.

#### Член 50

Академијата може да испраќа свои членови и соработници во други научни и уметнички организации во земјата и во странство, заради држење на предавања и изведувања на уметнички приредби, и заради студиски престој или вршење на определени научни испитувања, како и да прима на студиски престој, или заради вршење на научни испиту-

вања, членови на други академии и одделни научни работници и уметници од земјата и од странство.

Програмата за студиски престој или за вршење на научни испитувања на членовите и на соработниците на Академијата, како и на членовите на другите академии и на научните работници и уметници од странство, ја утврдува соодветното одделение на Академијата, а средствата потребни за остварувањето на оваа програма, на предлог на одделението, ги одобрува Претседателството на Академијата.

Членовите и соработниците на Академијата, чии студиски престој или научни испитувања се финансирани со средства на Академијата, се должни, по завршувањето на престојот или испитувањето, на соодветното одделение и на Претседателството на Академијата да поднесат извештај за текот на престојот и за резултатите од испитувањето.

#### Член 51

Во остварувањето на задачите утврдени со плановите и програмите за работа на Академијата, и во рамките на политиката за соработка со други академии, организации и заедници, утврдена од Собранието на Академијата, одделенијата на Академијата остваруваат соработка со соодветните одделенија на другите академии на науките и уметностите, со универзитетите и факултетите, со соодветните организации на здружениот труд и другите организации и заедници во областа на стопанството и другите општествени дејности, како и со одделни научни работници и уметници од соодветната област на науките и уметностите во земјата и во странство.

Во рамките на оваа соработка, одделенијата можат да образуваат заеднички тела со одделенијата на другите академии, како и со другите организации и заедници, и да организираат заеднички активности. Ако во изведувањето на овие активности Академијата треба да учествува со свои средства, за преземањето на соодветната активност е потребна согласност на Претседателството на Академијата.

За претставници на одделенијата во заедничките тела од претходниот став, покрај членовите, на соодветното одделение, можат да бидат именувани и други научни работници или уметници.

### III. ЧЛЕНОВИ НА АКАДЕМИЈАТА

#### 1. Избор на членови на Академијата

##### Член 52

Изборот на членови на Академијата го врши Собранието на Академијата, на посебна седница.

Изборот на членови на Академијата се врши секоја втора година.

##### Член 53

За изборот на редовни и дописни членови на Академијата Претседателството ја известува јавноста. Известувањето се објавува на најмалку шест месеци пред денот кога изборот ќе се врши. Во известувањето треба да биде определен и рокот до кога можат да се поднесуваат предлози за избор.

Начинот на известување на јавноста за поднесување на предлози за избор го определува Претседателството на Академијата.

##### Член 54

Рокот за поднесување на предлози за избор на редовни и дописни членови, што не потекнуваат од одделенијата на Академијата, изнесува два месеца од денот на објавување на известувањето за избор.

Предлозите за избор на редовни и дописни членови на Академијата треба да бидат образложени. Кон предлогот треба да биде приложена куса биографија на кандидатот, список на неговите научни

трудови и уметнички творби, како и да биде приложен по еден примерок од неговите научни трудови. Кон предлогот, исто така, треба да биде приложена и писмена изјава на кандидатот за неговата согласност да биде предложен за избор во Академијата.

#### Член 55

Предлозите за изборот на редовните и дописни членови на Академијата, што не потекнуваат од одделенијата на Академијата, Претседателството на Академијата, во рок од десет дена по истекот на времето за поднесување на предлози, му ги доставува на одделението во чии делокруг спаѓаат науките, односно уметностите, во чија област се научните трудови и уметничките творби на предложениот кандидат, заради давање на мислење. Ако научните трудови и уметничките творби на кандидатот се од области на науките и уметностите што спаѓаат во делокруг на две или повеќе одделенија, мислење за предлогот даваат сите одделенија. Овие предлози ги разгледуваат соодветните одделенија на седница која се одржува по истекот на најмалку 15 дена од денот кога членовите на одделенијата се известени за поднесените предлози.

Предлозите што се поднесени по истекот на определениот срок или што не ги исполнуваат условите определени во ставот 2 на член 54 од овој статут, нема да бидат земени во постапка, за што Претседателството на Академијата писмено ги известува подносителите.

Мислењата по предлозите за избор на редовни и дописни членови на Академијата одделенијата ги утврдуваат со тајно гласање и со мнозинство на гласови од вкупниот број членови на одделението во работниот состав.

Своите мислења по предлозите за избор на редовни и дописни членови на Академијата одделенијата се должни да ги достават до Претседателството на Академијата најдоцна во рок од два месеца по истекот на времето за поднесување на предлози за избор. Со мислењето на одделението се доставуваат и евентуално издвоените мислења на одделни членови на одделението — доколку тие тоа го побараат.

#### Член 56

Кандидатура за избор на одделни научни работници и уметници за редовни и дописни членови на Академијата одделенијата на Академијата можат да истакнуваат само од областите на науките, односно уметностите, што спаѓаат во нивни делокруг.

Образложен предлог на кандидат за избор на редовен и дописен член може на седница на одделението да поднесе секој член на одделението. За овие предлози се води расправа на следната седница на одделението, која се одржува по истекот на најмалку 15 дена од денот кога предлозите се поднесени. По расправата за секој предлог, одделението, со тајно гласање и со мнозинство на гласовите од присутните членови, утврдува дали постојат основи за истакнување на кандидатура.

Ако одделението ја утврди основаноста на кандидатурата, тоа од редот на своите членови именува два члена, што на одделението ќе му поднесат писмен и образложен реферат со предлог за истакнување на кандидатура за редовен или дописен член на Академијата. Кон рефератот треба да бидат приложени: куса биографија на кандидатот, список на неговите научни трудови и уметнички творби, како и по еден примерок од научните трудови. Кон рефератот, исто така, треба да биде приложена и писмена изјава на кандидатот за неговата согласност да биде предложен за избор во Академијата.

За референти за избор на редовен член можат да бидат именувани само редовни членови, а за референти за избор на дописен член можат да бидат именувани и редовни и дописни членови на Академијата.



Предлозите за избор на редовни и дописни членови на Академијата одделенијата ги утврдуваат со тајно гласање и со мнозинство на гласови од вкупниот број членови на одделението во работниот состав.

Своите предлози за избор на редовни и дописни членови на Академијата одделенијата се должни да ги достават до Претседателството на Академијата најдоцна во рок од два месеца по истекот на времето за поднесување на предлози за избор на членови на Академијата, што не потекнуваат од одделенијата.

Предлозите на одделенијата што му се доставени на Претседателството на Академијата по истекот на одредениот рок или што не ги исполнуваат условите определени во ставот 3 на овој член од статутот, нема да бидат земени во постапка, за што Претседателството на Академијата писмено го известува соодветното одделение.

#### Член 57

Предлозите за избор на редовни и дописни членови на Академијата, со куса биографија на кандидатот и список на неговите научни трудови и уметнички творби, рефератите по предлозите за избор поднесени од одделенијата и мислењата на одделенијата по предлозите за избор што не потекнуваат од одделенијата, како и евентуално издвоените мислења на членовите на одделенијата, се објавуваат во посебно издание на Билтенот на Академијата, во рок од 15 дена по истекот на сроковите утврдени во ставот 4 на член 55 и ставот 6 на член 56 од овој статут. Тие се ставаат на јавен увид, за што јавноста посебно се известува.

На предлозите за избор на редовни и дописни членови на Академијата може да се стави приговор во рок од еден месец од денот кога се тие ставени на јавен увид. Приговорот треба да биде образложен.

#### Член 58

Приговор на предлог за избор на редовен или дописен член на Академијата може да стави: секој член на Академијата, наставно-научен совет на факултет, висока школа или уметничка академија, научен совет на научна установа, уметнички совет на уметничка установа, како и собрание на научно и стручно здружение.

Благовремено поднесените приговори им се доставуваат на соодветните одделенија на Академијата, како и на подносителот на предлогот за избор, кои, во рок од 15 дена од денот кога приговорот им бил доставен, за својот став по приговорот треба да го известат Претседателството на Академијата.

Приговорите на предлозите за избор и ставовите на соодветните одделенија и на подносителите на предлозите по приговорите се доставуваат до членовите на Академијата заедно со Билтенот на Академијата во кои се објавени предлозите за избор, најдоцна 15 дена пред седницата на Собранието на Академијата на која ќе се врши изборот.

Научните и уметничките трудови на кандидатите се ставаат на увид на членовите на Академијата, на начин определен од Претседателството на Академијата.

#### Член 59

Во текот на постапката за избор на редовни и дописни членови на Академијата, Претседателството на Академијата може да свикува посебни состаноци на членовите на Академијата, на кои се расправаат општи прашања во врска со изборот на членови на Академијата.

#### Член 60

На седницата на Собранието на Академијата се отвора расправа за секој предлог за избор на редовен, односно дописен член на Академијата. Во почетокот на расправата, известителот на одделението

му поднесува на Собранието кус извештај за кандидатот и неговите трудови, за мислењето на одделението по предлогот за избор, за евентуалните приговори, како и за ставот на одделението и подносителот на предлогот по поднесените приговори. При определување известител на одделението сходно се применуваат одредбите од ставот 4 на член 56 од овој статут.

Ако кандидат за избор за редовен член е дописен член на Академијата, тој не може да присуствува на оној дел од седницата кога се расправа и гласа за неговиот избор.

#### Член 61

По завршувањето на расправата за избор на сите кандидати за редовни членови, а потоа и по завршувањето на расправата за избор на сите кандидати за дописни членови, се пристапува кон гласање.

Изборот се врши со тајно гласање, со гласачки ливчиња, на кои покрај името на кандидатот се испишани зборовите „за избор“ и „против изборот“. Гласањето се врши со заокружување на зборовите „за избор“ или „против изборот“.

#### Член 62

Изборот на редовни и дописни членови на Академијата го спроведува комисија составена од три члена на Академијата избрани од Собранието.

Комисијата обезбедува гласачки материјал, го утврдува бројот на членовите на Академијата што имаат право да гласаат за избор на соодветниот кандидат, бројот на членовите на Академијата што гласале и што не гласале, бројот на важечките и неважечките ливчиња, бројот на членовите што гласале „за избор“ и „против изборот“ и за утврдените резултати на Собранието му поднесува писмен извештај.

Гласачките ливчиња на кои не се заокружени зборовите „за избор“ или „против изборот“, како и оние на кои на несомнен начин не може да се утврди за што членот на Академијата гласал, се сметаат за неважечки.

#### Член 63

Предлози за избор на почесни членови и членови надвор од работниот состав утврдува Претседателството на Академијата, најдоцна на шест недели пред седницата на која изборот ќе се врши. Предлозите за избор на овие членови треба да бидат образложени и кон нив да биде приложена куса биографија на кандидатот и список на неговите научни трудови и уметнички творби, како и негова согласност за избор во Академијата.

Предлозите за избор на почесни членови ги утврдува Претседателството на Академијата, по сопствена иницијатива, а предлозите за избор на членови надвор од работниот состав Претседателството на Академијата ги утврдува по предлог од одделенијата.

#### Член 64

При изборот на членови надвор од работниот состав, сходно се применуваат одредбите за избор на редовни и дописни членови, доколку во овој член од статутот не е поинаку определено.

Известител на седницата на Собранието по предлогот за избор на почесен член и член надвор од работниот состав е член на Академијата определен од Претседателството.

Изборот на почесни членови и членови надвор од работниот состав се врши со јавно гласање.

#### Член 65

За редовен член на Академијата е избран кандидат што добил мнозинство на гласови од вкупниот број редовни членови на Академијата.

За почесен член, за дописен член и за член на Академијата надвор од работниот состав е избран

кандидат што добил мнозинство на гласови од вкупниот број редовни и дописни членови на Академијата.

Врз основа на резултатите од гласањето, претседателот на Академијата, на седницата на Собранието, го прогласува изборот на членовите на Академијата.

#### Член 66

Новоизбраните членови на Академијата од работниот состав во срок од една година по нивниот избор, одржуваат пристапно предавање пред членовите на Академијата, на кое се покануваат и други научни, културни и општествени работници од соодветната област. Членовите на Академијата од редот на уметниците во овој срок приредуваат изложба, концерт или читање на свои литературни творби.

Пристапно предавање, односно изложба, концерт или читање на свои литературни творби, имаат право да одржат и почесните членови, како и членовите на Академијата надвор од работниот состав.

На избраните членови на Академијата им се врачува диплома за членство во Академијата.

## 2. Права и должности на членовите

#### Член 67

Редовните и дописните членови на Академијата ги имаат следните права и должности:

- 1) да учествуваат во остварувањето на задачите на Академијата;
- 2) да избираат членови на Академијата;
- 3) да избираат и да бидат избирани во органите и во други тела на Академијата;
- 4) да работат во едно од одделенијата на Академијата како и во работните тела на Академијата во кои се избрани;
- 5) да даваат предлози за остварување на задачите на Академијата, како и задачите на одделенијата и работните тела чии се членови;
- 6) да ја претставуваат Академијата кога тоа соодветни органи на Академијата ќе им го доверат;
- 7) други права и должности утврдени со Законот за Македонската академија на науките и уметностите и со овој статут.

Претседателството на Академијата може, кога за тоа постојат оправдани причини, по предлог од соодветното одделение на Академијата, а на барање од член на Академијата, да го ослободи од одделни должности во Академијата за определено време. Со ослободувањето од одделни должности, членот на Академијата не ги губи правата на член на Академијата.

#### Член 68

Почесните членови и членовите надвор од работниот состав ги имаат сите права на членови во работниот состав, освен да избираат членови на Академијата и да избираат и бидат избирани во органите на Академијата.

## 3. Престанок на својството член на Академијата

#### Член 69

Својството член на Академијата може да престане:

- а) со оставка на членството во Академијата; и
- б) со решение на Собранието на Академијата за исклучување од членство во Академијата, во случај на судска осуда за кривични дела определени со овој статут.

#### Член 70

Оставка на членството во Академијата се поднесува писмено до Претседателството на Академијата. Членот на Академијата има право својата оставка да ја образложи.

За поднесената оставка Претседателството го известува Собранието на Академијата. Доколку причина за поднесување на оставката е настанат спор со орган на Академијата или со одделни членови на Академијата, Собранието може да формира посебна комисија за уредување на спорот, која за резултатите од своето посредување го известува Собранието.

Членот на Академијата што поднел оставка на членството може поднесената оставка да ја повлече сè до утврдувањето на престанокот на својството член на Академијата.

Престанокот на својството член на Академијата го утврдува Собранието на Академијата.

#### Член 71

Член на Академијата може да биде исклучен од членство во Академијата ако со правосилна судска пресуда биде осуден за кривично дело против основите на социјалистичкото самоуправно општествено уредување на Југославија и безбедноста на земјата, како и за друго кривично дело извршено со умисла, за кое му е изречена казна затвор во траење од најмалку три години.

За исклучување од членство во Академијата решава Собранието на Академијата, врз основа на писмен и образложен предлог поднесен од Претседателството на Академијата. При решавањето за исклучување од членство во Академијата, сходно се применуваат одредбите од Законот за Македонската академија на науките и уметностите и на овој статут, што се однесуваат за избор на членови на Академијата.

На седницата на Собранието на Академијата на која се решава за исклучувањето од членство во Академијата се поканува да присуствува и членот на Академијата за чие исклучување се решава. Тој има право на Собранието да му дава усни објаснувања во своја одбрана. Ако поканетиот член не присуствува на седницата, Собранието може да расправа и да решава за неговото исклучување и во негово отсуство.

Членството во Академијата, поради судска осуда за извршено кривично дело, престанува со денот на донесувањето на решение за исклучување. За престанокот на својството член на Академијата, претседателот на Академијата писмено го известува исклучениот член.

#### Член 72

Претседателството на Академијата, пред да му поднесе на Собранието предлог за исклучување од членство во Академијата, е должно да формира посебна комисија, со задача да испита дали постојат основи за исклучување. Комисијата се состои од по еден член од секое одделение на Академијата, што го делегира самото одделение.

Претседателството на Академијата ѝ го става на располагање на комисијата целокупниот материјал со кој располага и што е од интерес за поведување на постапката, а комисијата може и сама да прибира таков материјал.

Пред да донесе заклучок дали постојат основи за исклучување од членство во Академијата комисијата е должна да го повика членот на Академијата да даде, ако сака, објаснување во своја одбрана, а исто така е должна да прибере и мислење од одделението на кое членот му припаѓа.

Комисијата е должна да донесе заклучок дали постојат основи за исклучување од членство во Академијата, во срок од еден месец од денот на нејзиното именување. На барање од Комисијата, Претседателството на Академијата може овој срок да го продолжи за најмногу уште еден месец.

Врз основа на заклучокот од комисијата, Претседателството на Академијата решава дали на Собранието ќе му поднесе предлог за исклучување од членство во Академијата.

## IV. ОРГАНИ НА АКАДЕМИЈАТА

## 1. Собрание на Академијата

## Член 73

Освен за работите што во негов делокруг се ставени со Законот за Македонската академија на науките и уметностите (член 17), Собранието на Академијата:

- 1) го донесува Статутот на Академијата и решава за неговите измени и дополнувања;
- 2) ги утврдува плановите и програмите за работа на Академијата;
- 3) донесува финансиски план и завршна сметка на Академијата;
- 4) донесува одлуки и правилници, кога е тоа определено со овој статут, и решава за склучувањето на самоуправни спогодби и општествени договори, односно за пристапување на Академијата кон нив;
- 5) решава за организирање на одделенија на Академијата, како и за соединување или укинување на постојните одделенија;
- 6) ги разгледува извештаите за работа на Претседателството и на одделенијата, институтите и другите научни и стручни единици, на работните тела на Академијата, како и на Секретаријатот на Академијата;
- 7) решава за престанокот на членство во Академијата;
- 8) решава за други прашања утврдени со овој статут.

## Член 74

Собранието на Академијата работи на седници.

Седниците на Собранието на Академијата ги свикнува Претседателството на Академијата, по сопствена иницијатива и на предлог од одделение или на најмалку една третина од редовните и дописните членови на Академијата.

Решение за свикнување седница на Собранието на Академијата се донесува на најмалку 15 дена од денот на овозможувањето на седницата, а само во итни и оправдани случаи решение за свикнување седница на Собранието може да се донесе и во покус спок, но не покус од 7 дена од денот на нејзиното одржување.

## Член 75

Работата на седниците на Собранието е јавна. На седниците на Собранието можат да присуствуваат претставници на печатот и на другите средства за јавно информирање.

На седниците на Собранието можат да присуствуваат и претставници на одделни организации на здружениот труд и на други самоуправни организации и заедници од областа на науките, уметностите и другите културни дејности и претставници на органите на општествено-политичките заедници и на општествено-политичките организации, како и одделни научни, уметнички и општествени работници што ќе бидат поканети. Со согласност на Собранието, тие можат на седницата да ги изнесуваат ставовите, мислењата и предлозите на организациите, заедниците и органите што ги претставуваат, како и своите лични мислења и предлози по прашањата што се на дневен ред на седницата.

## Член 76

На седница на Собранието на Академијата се решава со гласање.

Гласањето е јавно, освен за избор на редовни и дописни членови на Академијата и за избор на претседател, потпретседател, секретар и другите членови на Претседателството, кога гласањето е тајно.

Тајното гласање се врши со ливчиња заверени со печатот на Академијата.

## Член 77

Работата на седницата на Собранието на Академијата поблиску се уредува со деловник, што го донесува самото Собрание.

## 2. Претседателство на Академијата

## Член 78

Претседателството на Академијата:

- 1) ги утврдува предлозите на измени на Статутот на Академијата, како и предлозите на одлуките и правилниците што ги донесува Собранието на Академијата;
- 2) ги утврдува предлозите на плановите и програмите за работа на Академијата;
- 3) ги утврдува предлозите на финансискиот план и на завршната сметка на Академијата;
- 4) донесува заклучоци и презема други мерки за извршување на одлуките и правилниците усвоени од Собранието на Академијата, доколку грижата за нивното извршување не е ставена во надлежност на одделенијата и другите органи и тела на Академијата;
- 5) се грижи за остварување на плановите и програмите за работа на Академијата;
- 6) донесува одлуки, правилници и упатства, кога е тоа предвидено со овој статут или со општ акт на Собранието на Академијата;
- 7) решава за свикнување на седници на Собранието на Академијата и го утврдува предлогот на дневниот ред на седниците;
- 8) решава за усвојување на научно-испитувачките и уметничките проекти што се финансираат од средствата на Академијата, или во чие финансирање учествува Академијата, ја утврдува висината на средства што за секој од овие проекти се обезбедуваат и врши општ надзор над нивното изведување;
- 9) решава за организирање на научни собири, предавања, уметнички приредби и други јавни настани на членовите на Академијата и на други научни работници и уметници и ги утврдува средствата неопходни за нивно организирање;
- 10) решава за издавање на научни трудови и други посебни публикации од средствата на Академијата;
- 11) ги утврдува предлозите за основање на работни организации во областа на науките, уметностите и другите културни дејности;
- 12) се грижи за соработка на Академијата со органите на Републиката и другите општествено-политички заедници во остварувањето на општата политика на Републиката во областа на науките и уметностите и во остварувањето на плановите и програмите за научна работа и за развој на научните и културните дејности во Републиката;
- 13) се грижи за соработка на Академијата со другите академии во земјата и во странство, како и за соработката со организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации, заедници во областа на науките и уметностите и другите културни дејности;
- 14) определува претставници на Академијата во Советот на академиите на науките и уметностите на СФРЈ и неговите тела;
- 15) решава за поканување на членови на други академии на науките и уметностите и на истакнати научни работници и уметници од земјата и од странство да ја посетат Академијата, да одржат научни предавања и да присуствуваат на седници на Собранието на Академијата, како и на научни и други собири што ги организира Академијата;
- 16) ги утврдува предлозите за избор на почесни членови и членови на Академијата надвор од работниот состав;

17) одобрува средства за учество на членовите на Академијата на научни и други собири во земјата и во странство;

18) ја утврдува висината на месечната награда на редовните и дописните членови на Академијата, на претседателот, потпретседателот и секретарот на Академијата, на избраните членови на Претседателството, на секретарите на одделенијата, како и на раководителите на определени научни единици и работни тела на Академијата;

19) го именува секретарот на Секретаријатот на Академијата и ја определува висината на неговиот личен доход;

20) ги утврдува обликот и содржината на дипломата што им се врачува на избраните членови на Академијата;

21) врши и други работи што се ставени во негов делокруг со овој статут или со други општи акти на Собранието на Академијата.

#### Член 79

Претседателството на Академијата работи на седници.

Седниците на Претседателството ги свикува претседателот на Академијата, по сопствена иницијатива или врз основа на решение на Извршниот одбор на Претседателството, како и по барање од најмалку три члена на Претседателството, на едно од одделенијата на Академијата или од најмалку пет члена на Академијата.

Претседателството на Академијата може полноважно да решава ако на седницата присуствуваат повеќе од половината негови членови.

Претседателството решава со мнозинство на гласови од присутните членови, доколку со овој статут или со деловникот на Претседателството не е поинаку определено.

На седниците на Претседателството можат да бидат повикувани и други членови на Академијата. Повиканите членови на Академијата можат на седницата да учествуваат во разгледувањето на одделни прашања од дневниот ред, но не можат да гласаат при решавањето за нив.

Записниците на седниците на Претседателството на Академијата ги води секретарот на Секретаријатот на Академијата.

### 3. Извршен одбор на Претседателството на Академијата

#### Член 80

Во составот на Претседателството на Академијата се образува Извршен одбор, што го сочинуваат претседателот, потпретседателот, односно потпретседателите, и секретарот на Академијата.

#### Член 81

Извршниот одбор на Претседателството на Академијата:

1) се грижи за извршување на општите акти и заклучоците на Претседателството на Академијата, како и на општите акти на Собранието на Академијата, чија грижа за извршување ќе му ја довери Претседателството на Академијата, доколку извршувањето на овие акти не е во делокруг на одделенијата и другите тела на Академијата;

2) ги утврдува предлозите на општите акти што ги донесува Претседателството на Академијата, а исто така ги утврдува и нацртите на општите акти чии предлози ги утврдува Претседателството на Академијата;

3) решава за свикувањето на седници на Претседателството и го утврдува предлогот на дневниот ред за неговите седници;

4) одобрува средства за остварување на задачите на Академијата — до износ утврден од Претседателството на Академијата;

5) одобрува финансиски средства за учество на членовите на Академијата и нејзините соработници на научни собири и други приредби во земјата, во траење до седум дена;

6) во итни случаи, донесува поединечни решенија за работи од делокругот на Претседателството на Академијата, со обврска овие решенија да ги поднесе на потврдување до Претседателството — на првата седница што ќе се одржи по нивното донесување;

7) врши и други работи што со општи акти на Претседателството на Академијата ќе бидат ставени во негов делокруг.

#### Член 82

Седниците на Извршниот одбор на Претседателството на Академијата ги свикува претседателот на Академијата по сопствена иницијатива, или по иницијатива од член на Извршниот одбор.

Седниците на Извршниот одбор на Претседателството на Академијата се свикуваат по потреба, а, по правило, двапати месечно.

#### Член 83

Со седниците на Извршниот одбор на Претседателството на Академијата раководи претседателот на Академијата, а записниците за текот на седниците ги води секретарот на Секретаријатот на Академијата.

На седниците на Извршниот одбор можат да бидат повикувани секретарите на одделенијата и други членови на Академијата.

### 4. Претседател, потпретседател и секретар на Академијата

#### Член 84

Претседателот на Академијата ја претставува и застапува Академијата, ги свикува седниците на Собранието и на Претседателството на Академијата и претседава на нив; ги потпишува актите донесени од Собранието и од Претседателството на Академијата и се грижи за нивното извршување; врши други работи утврдени со овој статут или со друг акт на Собранието и на Претседателството на Академијата.

#### Член 85

Во случај на отсутност или спреченост, претседателот на Академијата, во сите негови права и должности, го заменува потпретседателот, односно еден од потпретседателите, што ќе го определи Претседателството.

Претседателот на Академијата може, со согласност на Претседателството на Академијата, да му довери на потпретседателот или на одделен потпретседател, вршење на определени работи од својот делокруг.

#### Член 86

Секретарот на Академијата му помага на претседателот во подготвувањето на седниците на Собранието и на Претседателството на Академијата, се грижи за благовремено подготвување на материјалите што ќе бидат разгледувани на овие седници и за нивно навремено доставување на членовите на Академијата; соработува со секретарите на одделенијата и се грижи за усогласување на работата на одделенијата и на другите тела на Академијата; се грижи за изданијата на Академијата и е одговорен уредник на Летописот и на Билтенот на Академијата; врши надзор над работата на секретарот на Секретаријатот на Академијата и општ надзор над извршувањето на задачите на Секретаријатот; врши други работи утврдени со овој статут или со друг акт на Собранието и на Претседателството на Академијата.

Во случај на отсутност или спреченост, секретарот на Академијата го заменува еден од секретарите на одделенијата, што ќе го определи Претседателството на Академијата.

## Член 87

Претседателот, потпретседателот и секретарот на Академијата, како и избраните членови на Претседателството на Академијата, можат да бидат избрани на истата функција најмногу двапати едно-подруго. По исклучок, врз основа на посебна одлука донесена од Собранието на Академијата со тајно гласање и со мнозинство на гласови од вкупниот број членови на Академијата во работниот состав, тие можат да бидат избрани на истата функција уште за еден мандатен период.

## Член 88

Ако поради оставка или други причини функцијата претседател, потпретседател, секретар или избран член на Претседателството остане слободна пред времето за кое тие се избрани, а до истекот на мандатот има повеќе од шест месеци, ќе се изврши нов избор, најдоцна во рок од еден месец од денот кога соодветната функција останала слободна. Во ваков случај, мандатот на новоизбраниот член на Претседателството трае до истекот на времето за кое бил избран членот на Претседателството чије место е избран.

## Член 89

Членовите на Претседателството на Академијата се избираат најдоцна на триесет дена пред истекот на времето за кое се избрани членовите на кои им истечува мандатот. Новоизбраните членови на Претседателството ги преземаат функциите на кои се избрани со денот кога ќе истече времето за кое биле избрани членовите на кои им престанува мандатот.

Ако до истекот на мандатот на членовите на Претседателството на Академијата не бидат избрани нови членови, членовите на Претседателството на кои им престанал мандатот се должни да ги вршат своите функции до изборот на ново Претседателство.

## Член 90

Предлог за избор на претседател, потпретседател, секретар и на избрани членови на Претседателството на Академијата можат да поднесат најмалку три члена на Академијата.

За претседател, потпретседател и секретар на Академијата и за избран член на Претседателството на Академијата се избрани кандидатите што добиле мнозинство на гласови од вкупниот број членови на Академијата во работниот состав.

Ако предложените кандидати при првото гласање не го добијат предвиденото мнозинство, се врши повторен избор. При повторниот избор можат да бидат предложени и нови кандидати.

Ако за одделна функција имало повеќе од два кандидати и ниту еден од нив не добил мнозинство потребно за избор, во следниот избор можат да учествуваат само двата кандидати што добиле најголем број гласови. Ако за одделна функција имало само еден кандидат, и тој на две гласања едно-подруго не го добил потребното мнозинство, во натамошното избирање не може повеќе да биде кандидат за функцијата на која не бил избран.

## Член 91

Претседателот, потпретседателот и секретарот на Академијата, како и избраните членови на Претседателството на Академијата, можат да бидат разрешени и пред времето за кое се избрани.

При разрешувањето на претседателот, потпретседателот и секретарот на Академијата, како и избраните членови на Претседателството на Академијата, сходно се применуваат одредбите на овој статут што се однесуваат на нивниот избор.

## V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА АКАДЕМИЈАТА

## 1. Одделенија на Академијата

## Член 92

Основни единици во кои членовите на Академијата ја остваруваат својата дејност се одделенијата.

## Член 93

Академијата ги има следните одделенија:

1. Одделение за лингвистика и литературна наука,
2. Одделение за општествени науки,
3. Одделение за природо-математички науки и
4. Одделение за уметност.

За основањето на нови одделенија и за соединувањето или укинувањето на постојните одделенија, Собранието на Академијата решава врз основа на образложен предлог од Претседателството на Академијата. Овој предлог Претседателството го поднесува по сопствена иницијатива, на барање од едно или од повеќе одделенија или на барање од најмалку пет члена на Академијата.

Претседателството на Академијата, пред да го утврди предлогот за основање на нови одделенија и за соединување или укинување на постојните одделенија, ќе прибере мислења од сите одделенија на Академијата. Доколку во одделно одделение не постои единствен став за оправданоста од основање на ново одделение и за соединување или укинување на постојни одделенија, во мислењето на одделението треба да бидат изнесени и образложени ставовите што не добиле поддршка од мнозинството на членови на одделението.

Кон предлогот на Претседателството на Академијата за основање на нови и за соединување или укинување на постојни одделенија треба да бидат приложени барањето на предлагачот и мислењата на одделенијата, кои им се доставуваат на сите членови на Академијата.

Ако Претседателството на Академијата не го прифати барањето за основање на нови одделенија и за соединување или укинување на постојни одделенија, подносителите на барањето можат непосредно на Собранието да му поднесат таков предлог. Во таков случај, Претседателството е должно да го извести Собранието за причините поради кои барањето не го прифатило.

## Член 94

Одделенијата, во областа на науките и уметностите за кои се образуваат, ги вршат следните работи:

- 1) ги разгледуваат проблемите во областа на соодветните науки, односно уметности, и утврдуваат предлози за нивно унапредување, како и за примена на современите резултати од научните испитувања;
- 2) даваат мислења за прашања од областа на соодветните науки и уметности, а за кои решаваат Собранието или Претседателството на Академијата;
- 3) расправаат за научните и уметничките трудови на своите членови и утврдуваат предлози за нивно објавување од Академијата;
- 4) расправаат за трудовите од областа на соодветните науки и уметности, што на Академијата ѝ се поднесени заради објавување, и утврдуваат предлози за нивно објавување од Академијата;
- 5) даваат иницијатива за откуп на научни дела и уметнички творби, како и откуп на документи од интерес за науката и уметноста;
- 6) ги утврдуваат предлозите за научно-испитувачките и уметничките проекти;
- 7) му предлагаат на Претседателството организирање на научни собири, предавања, уметнички приредби и други облици на јавна и уметничка активност;

8) ги утврдуваат плановите и програмите за својата работа;

9) поднесуваат предлози за утврдување на финансиски средства потребни за остварување на научно-испитувачките и уметничките проекти, како и за финансирање на други научни и уметнички дејности утврдени со плановите и програмите за работа на одделението;

10) предлагаат кандидати за редовни и дописни членови на Академијата и даваат иницијативи за избор на членови надвор од работниот состав, како и даваат мислења за кандидатите што не се предложени од одделенијата;

11) го избираат и разрешуваат секретарот на одделението;

12) избираат и разрешуваат соработници на Академијата;

13) му предлагаат на Претседателството претставници што ќе учествуваат на научни и стручни собири и други облици на научна и уметничка активност во земјата, или на кои Академијата е поканета да земе учество, како и на научни собири и други облици на научна и уметничка активност во странство;

14) даваат иницијатива за формирање на работни тела на Академијата, како и на меѓуакадемиски работни тела;

15) му предлагаат на Претседателството кандидати за членови на одбори и комисии што ги образува Претседателството на Академијата или што тоа ги делегира во меѓуакадемиските одбори, во органите на одделни организации во областа на научните и уметничките дејности, како и во одделни тела што во овие области се формираат надвор од Академијата или спогодбено со неа;

16) ги разгледуваат плановите за работа на одделните научни или наставно-научни организации и на Претседателството му ги доставуваат своите предлози и мислења за овие планови, како и предлози за унапредување на науката, за организација на научната работа, односно уметноста, и за примена на научните резултати;

17) вратат и други работи утврдени со овој статут и со други општи акти на Собранието на Академијата.

#### Член 95

Одделението го сочинуваат членовите на Академијата чија научна и уметничка дејност е претежно во областа на науките и уметностите за кои одделението е формирано. Во случај на спор за тоа во кое одделение новоизбраниот член на Академијата ќе ја остварува својата научна или уметничка дејност, решава Претседателството на Академијата, откако ќе ја сослуша и неговата желба во кое одделение сака да членува. Претседателството на Академијата дава согласност и за промена на членството од едно во друго одделение.

Членовите на одделението имаат право и должност да учествуваат во разгледувањето и решавањето на сите прашања од делокругот на одделението.

#### Член 96

Со работата на одделението раководи секретарот на одделението.

Секретарот на одделението го избираат за време од четири години членовите на одделението во работниот состав.

Член на одделение може да биде избран за секретар на одделението најмногу двапати едноподрочно. По исклучок, врз основа на посебна одлука донесена со тајно гласање и со мнозинство на гласови од вкупниот број членови на одделението во работниот состав, член на одделение може да биде избран за секретар на одделението уште за еден мандатен период.

Секретарот на одделението се избира од редот на членовите на одделението што се во работниот состав на Академијата.

Секретарот на одделението може да биде разрешен од должноста и пред истекот на времето за кое е избран.

#### Член 97

Секретарот на одделението ги свикува седниците на одделението, го подготвува дневниот ред на седниците, претседава на седниците, ги потпишува одлуките и другите акти на одделението и се грижи за нивното извршување.

Во случај на подолга отсутност или спреченост на секретарот на одделението, одделението од редот на своите членови избира член што ќе го заменува.

#### Член 98

Ако секретарот на одделението поднесе оставка или биде разрешен пред истекот на времето за кое е избран, новиот секретар на одделението се избира до истекот на времето за кое секретарот бил избран.

Ако на секретарот на одделението му престане функцијата пред истекот на времето за кое бил избран, и ако до истекот на ова време преостануваат помалку од шест месеци, избор на нов секретар на одделение нема да се врши, а до истекот на ова време должноста секретар на одделение ќе ја врши член на одделението што тоа ќе го избере.

#### Член 99

Прашањата од својот делокруг одделенијата ги разгледуваат и за нив решаваат на седници. Седниците на одделенијата се одржуваат, по правило, еднаш месечно.

Седниците на одделението ги свикува секретарот на одделението, по сопствена иницијатива, на предлог од Претседателството на Академијата или на барање од најмалку три члена на одделението.

За прашањата од својот делокруг одделенијата решаваат, по правило, јавно. Со тајно гласање се врши избор на секретар на одделението и се утврдуваат предлозите, односно мислењата, за избор на членови на Академијата. Одделението може да решава со тајно гласање и за други прашања, ако така заклучи мнозинството од присутните членови.

#### Член 100

Одделението може полноважно да решава ако на седницата се присутни мнозинство од вкупниот број членови на одделението од работниот состав.

Полноважни се само оние решенија на одделението за кои гласало мнозинството од присутните членови на одделението од работниот состав. За избор на секретар на одделението и за утврдување на предлози и мислења за избор на членови на Академијата е потребно мнозинство од вкупниот број членови на одделението од работниот состав.

### 2. Работни тела на Претседателството на Академијата и на одделенијата

#### Член 101

За проучување на одделни прашања, за подготвување на предлози и мислење, одлуки и заклучоци, Претседателството на Академијата и одделенијата можат да образуваат комисии, а за организирање на одделни научни, уметнички и други активности можат да образуваат одбори.

Комисиите и одборите можат да бидат постојани или повремени.

За членови на комисии и одбори, покрај членови на соодветните одделенија, можат да бидат именувани и научни и стручни работници и уметници што не се членови на Академијата.

Со решението за организирање на комисија, односно одбор, поблиску се утврдуваат нивните задачи и се определува времето за кое тие се образуваат.

**Член 102**

Програмите за работа на комисиите и одборите образувани од Претседателството на Академијата, односно од одделенијата, ги одобрува Претседателството на Академијата, односно одделението што ги образувало.

Комисиите и одборите се должни, до Претседателството на Академијата и до одделението што ги образувало, да поднесуваат извештаи за својата работа и за остварување на задачите што им се доверени, во срокови што тие им ги утврдиле.

**3. Соработници на Академијата****Член 103**

За учество во остварувањето на научно-испитувачките проекти и другите задачи на Академијата, одделенијата избираат соработници на Академијата. Овие соработници одделенијата на Академијата можат да ги избираат само во рамките на науките и уметностите што спаѓаат во нивни делокруг.

Соработниците на Академијата се избираат врз основа на предлог од два члена на одделението, со јавно гласање и со мнозинство на гласови од вкупниот број членови на одделението во работниот состав.

Соработниците на Академијата се избираат за време што е утврдено за остварувањето на научно-испитувачкиот проект или другата задача на Академијата. Соработник што не ги извршува задачите заради чие остварување е избран може, под услови утврдени во претходниот став, да биде разрешен и пред времето за кое е избран.

**Член 104**

Соработниците на Академијата имаат право да бидат повикувани на седниците на соодветните одделенија, кога се разгледуваат прашања во врска со научно-испитувачкиот проект или другата задача заради чие остварување се избрани, и со свои мислења и предлози да учествуваат во нивното решавање.

Соработниците на Академијата можат да бидат избирани за членови на работни тела на Академијата, да бидат делегирани во меѓуакадемиски работни тела, и, на товар на средствата на Академијата, да учествуваат на одделни научни и други собири во земјата и во странство.

**4. Институти и други научни единици****Член 105**

За организирање на научни испитувања од потраен карактер во одредена област на науките и уметностите, со решение на Собранието на Академијата, можат да се основаат институти и други научни единици во состав на Академијата.

Решение за основање на институт или друга научна единица во состав на Академијата донесува Собранието на Академијата, врз основа на образложен предлог од Претседателството на Академијата. Овој предлог Претседателството го поднесува на иницијатива од соодветно одделение на Академијата.

**Член 106**

Задачите на институтот или другата научна единица во состав на Академијата се утврдуваат со актот за нивното основање.

Институтот или другата научна единица во состав на Академијата своите задачи ги остваруваат според насоките и под надзор на одделение на Академијата определено со актот за нивното основање.

**Член 107**

Со работата на институтот или другата научна единица во состав на Академијата, по правило, раководи член на Академијата. За раководење со нивната работа можат да бидат именувани и научни работници што не се членови на Академијата.

Раководителот на институтот или на другата научна единица во состав на Академијата го именува и разрешува Претседателството на Академијата, на предлог на соодветно одделение на Академијата.

Раководителот на институтот или другата научна единица во состав на Академијата се именува на четири години и, по истекот на ова време, тој може повторно да биде именуван на истата должност. Тој може да биде разрешен и пред времето на кое е именуван.

На раководителот на институтот или другата научна единица во состав на Академијата му припаѓа месечна награда, чија висина ја определува Претседателството на Академијата.

**Член 108**

Институтите и другите научни единици во состав на Академијата своите задачи ги остваруваат според плановите и програмите за работа, што се составен дел на плановите и програмите за работа на Академијата.

Начинот на финансирање на дејноста на институтите и на другите научни единици во состав на Академијата се определува со актот за нивното основање.

**Член 109**

Институтите и другите научни единици во состав на Академијата се должни на почетокот од годината да поднесуваат до соодветните одделенија на Академијата и до Претседателството на Академијата извештај за извршувањето на задачите утврдени во нивните планови и програми за работа во изминатата година. На нивно барање, тие се должни да им поднесуваат и посебни извештаи за состојбата на извршувањето на определени задачи.

**Член 110**

Задачите на институтите и на другите научни единици ги остваруваат научни и стручни работници.

Научните работници на институтите и на другите научни единици се избираат според одредбите на Законот за организирање на научните дејности и одредбите на овој статут.

**Член 111**

Научните работници на институтите и другите научни единици се избираат за извршување на задачи и работи утврдени со актот за систематизација на задачите и работите. Нивниот избор го потврдува Претседателството на Академијата, врз основа на мислење на соодветното одделение на Академијата.

**Член 112**

Научните и стручните работници, распоредени на работа во одделен институт или друга научна единица, можат да образуваат посебна заедница.

Заедницата на научните и стручните работници на институтот или на другата научна единица може, во организирањето на научната работа и во остварувањето на задачите заради кои е основана, да има определени самоуправни права утврдени со овој статут и со актот за нејзиното основање.

Научните и стручните работници на институти-те и на другите научни единици можат да бидат повикувани на седници на соодветните одделенија на Академијата при разгледувањето на прашања во врска со остварувањето на задачите заради кои се

тие основани. При разгледувањето на овие прашања на седниците на одделенијата на Академијата, тие можат да изнесуваат свои мислења и да даваат предлози.

### 5. Стручни единици

#### Член 113

Заради остварување на своите задачи, Академијата во својот состав има Библиотека и Архив, а може да има и други стручни единици.

Другите стручни единици во состав на Академијата се основаат и нивните задачи се утврдуваат со решение на Собранието на Академијата, на предлог од Претседателството. Предлогот за нивно основање Претседателството го поднесува по сопствена иницијатива или по иницијатива од одделение на Академијата.

#### Член 114

Задачите на Библиотеката на Академијата се особено:

— да собира и средува книги, списанија и други печатени публикации и да го организира нивното користење од страна на членовите на Академијата и од другите научни и стручни работници;

— да врши размена на изданијата на Академијата со другите академии на науките и уметностите и со други научни и уметнички организации во земјата и во странство;

— да врши други работи од областа на библиотечната дејност што се од интерес за остварувањето на задачите на Академијата.

Поблиски одредби за задачите на Библиотеката и за користењето на библиотечниот фонд пропишува Претседателството на Академијата, со посебен правилник.

#### Член 115

Задачи на Архивот на Академијата се особено:

— да собира и средува архивска граѓа и регистратурски материјал на научните, уметничките и другите установи што ги основала Академијата, архивска граѓа создадена во работата на редовните и дописните членови на Академијата, како и архивска граѓа на граѓанско-правни лица и поединци, што е од значење за развитокот на науките и уметностите;

— да го обезбедува користењето на архивскиот материјал од страна на членовите на Академијата и од други научни и стручни работници;

— да врши други работи од областа на архивската дејност што се од интерес за остварување на задачите на Академијата.

Поблиски одредби за задачите на Архивот и за користењето на архивската граѓа пропишува Претседателството на Академијата, со посебен правилник.

#### Член 116

Библиотеката и Архивот на Академијата своите задачи ги остваруваат според законските прописи за библиотеките, односно за архивите.

Задачите на стручните единици и начинот на нивното остварување поблиску се утврдуваат со самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците во Работната заедница и Академијата.

#### Член 117

Раководителите на стручните единици се именуваат со конкурс. Претседателството на Академијата дава согласност на актот за нивно именување.

Стручните работници, распоредени на работа во одделна стручна единица, можат да образуваат посебна заедница.

Заедницата на работниците во стручната единица може, во остварувањето на задачите на едини-

цата, да има определени самоуправни права утврдени со овој статут или со Самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците во Работната заедница и Академијата.

Стручните работници на овие единици можат да бидат повикувани на седниците на соодветните одделенија на Академијата при разгледувањето на прашања во врска со остварувањето на задачите на единицата. При разгледувањето на овие прашања, тие можат на седниците на одделенијата да изнесуваат свои мислења и да даваат предлози.

#### Член 118

Со библиотеката, архивските документи и другите материјали од интерес за научните испитувања и уметничките дејности можат да се користат научни работници и уметници што не се членови на Академијата, како и научни уметнички организации, под услови пропишани од Претседателството на Академијата.

## VI. СРЕДСТВА НА АКАДЕМИЈАТА

### 1. Распоредување на средствата

#### Член 119

Средствата на Академијата се распоредуваат на: средства од кои работниците во Работната заедница на Секретаријатот на Академијата стекнуваат доход; средства за материјални трошоци; средства за посебни намени (за научно-испитувачка, уметничка и издавачка дејност, за награди на членовите на Академијата и за други посебни намени); средства за опрема и резервни средства.

#### Член 120

Средствата на Академијата за намени определени во претходниот член од статутот се утврдуваат со финансискиот план на Академијата, што го донесува Собранието на Академијата за секоја календарска година.

Финансискиот план се донесува на крајот од годината за идната календарска година.

Ако Собранието на Академијата не биде во состојба до крајот на годината да го донесе финансискиот план за идната календарска година, финансирањето на потребите на Академијата, до донесувањето на финансискиот план, ќе се врши според посебна одлука за привремено финансирање, што ја донесува Претседателството на Академијата.

#### Член 121

Финансискиот план на Академијата го донесува Собранието на Академијата, врз основа на предлог утврден од Претседателството на Академијата.

Нацртот на финансискиот план на Академијата Извршниот одбор на Претседателството на Академијата го доставува на одделенијата, институтите и другите научни единици на Академијата, како и на Работната заедница на Секретаријатот на Академијата, заради давање на мислења и предлози.

Предлогот на финансискиот план Претседателството на Академијата го утврдува врз основа на добиените мислења од одделенијата, институтите и другите научни единици на Академијата, како и Работната заедница на Секретаријатот на Академијата. За мислењата и предлозите што Претседателството не ги усвоило, посебно се известува Собранието на Академијата.

#### Член 122

За финансирање на научно-испитувачката, уметничката и издавачката дејност, Академијата се здобива со средства со непосредна размена на трудот и преку самоуправните интересни заедници, од републичкиот буџет, од сопствената издавачка деј-



ност, како и од завештанијата и подароците направени за оваа цел.

Средствата од претходниот став служат за:

- 1) финансирање на изработката на научно-испитувачки и уметнички проекти;
- 2) финансирање на изведувањето на научно-испитувачките и уметничките проекти;
- 3) финансирање на издавачката дејност;
- 4) финансирање на научни собири и други научни и уметнички приредби и учество на членовите на Академијата и на другите нејзини претставници на научни собири и на други научни и уметнички приредби во земјата и во странство;
- 5) финансирање на студискиот престој на членовите на Академијата во земјата и во странство;
- 6) финансирање на меѓуакадемиската и меѓународната научна и културна соработка.

Распоредувањето средствата за одделни намени определени во претходниот став се врши со финансискиот план на Академијата.

#### Член 123

Работниците во Работната заедница на Секретаријатот на Академијата стекнуваат доход од општествените средства со кои располага Академијата, согласно со начелото на слободна размена на трудот и законските прописи.

Доходот што го стекнуваат работниците во Работната заедница го сочинуваат средствата за лична и за заедничка потрошувачка, а кога тоа е предвидено со Самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на Работната заедница и Академијата, овој доход може да го сочинуваат и средствата за проширување на материјалната основа на трудот на Работната заедница, како и други средства што Работната заедница ги остварува согласно со законските прописи.

#### Член 124

Оценка за придонесот на Работната заедница во остварувањето на задачите и работите што се доверени дава Претседателството на Академијата врз основа на мислење од секретарот на Секретаријатот, и тоа, по правило, по истекот на годината за која се дава оценката, и за тоа го известува Собранието на Академијата. Секретарот на Секретаријатот е должен за своето мислење да ја извести Работната заедница.

Оценка за придонесот на Работната заедница во остварувањето на задачите и работите во периодите за кои се врши привремена пресметка на личните доходи на работниците ја дава секретарот на Секретаријатот, по претходно добиено мислење од Работната заедница.

Ако Работната заедница не е задоволна со мислењето на секретарот на Секретаријатот од ставот 1 на овој член, односно со неговата оценка од ставот 2 на овој член, таа може да побара Претседателството на Академијата да го разгледа спорното прашање.

#### Член 125

Распоредувањето на доходот на средства за лична потрошувачка и на средства за заедничка потрошувачка, а, кога тоа со Самоуправната спогодба од став 2 на член 123 од овој статут е предвидено, и на средствата за проширување на материјалната основа на трудот и на другите средства што Работната заедница ги остварува согласно со законските прописи, го врши Работната заедница со финансискиот план, а конечната распределба — со завршна сметка, што таа ги донесува по претходно мислење од Претседателството на Академијата.

#### Член 126

За користењето на средствата распоредени со финансискиот план на Академијата решава Претседателството на Академијата, освен во случаите кога со овој статут е определено поинаку. Наредбодател за користењето на овие средства е претсе-

дателот на Академијата, кој може, со согласност на Претседателството на Академијата, дел од правата на наредбодател да пренесе на член на Извршниот одбор на Претседателството на Академијата.

Наредбодател за користењето на средствата што се доход на Работна заедница на Секретаријатот на Академијата е секретарот на Секретаријатот на Академијата.

#### Член 127

Средства за резерви можат да се распоредуваат за определени намени кога ќе настанат вонредни потреби за финансирање на одделни задачи и активности.

За распоредувањето на средствата за резерви решава Претседателството на Академијата.

#### Член 128

За распределба на средствата за лична потрошувачка на работниците и за користење на средствата за заедничка потрошувачка решава Работната заедница на Секретаријатот на Академијата.

Секретарот на Секретаријатот на Академијата е одговорен за користењето на овие средства согласно со законските прописи и самоуправните општи акти на Работната заедница.

#### Член 129

Средствата што Академијата ги остварила од одделни извори во текот на една календарска година и нивната конечна распределба се утврдуваат со завршната сметка на Академијата, што се изготвува според важечките законски прописи.

Завршната сметка ја донесува Собранието на Академијата, врз основа на предлог утврден од Претседателството на Академијата.

## 2. Фондови, завештанија и подароци

#### Член 130

За финансирање на определени потреби што имаат потраен карактер, Академијата може да основа фондови.

Решение за основање на фонд донесува Собранието на Академијата. Со решението за основање на фонд се утврдуваат целите заради кои тој се основа и изворите на неговите средства.

#### Член 131

Академијата може да прима завештанија или други подароци, што служат само за остварување на задачите на Академијата.

За примањето на завештанија и подароци решава Претседателството на Академијата.

Од имотот што ѝ е пренесен на Академијата со завештание или со подарок можат, согласно со волјата на завештателот, односно на дарителот, или со решение на Претседателството на Академијата, да се основаат посебни фондови.

#### Член 132

За управување на имотот што на Академијата ѝ е пренесен со завештание или со подарок, Претседателството на Академијата донесува посебни правила.

Доколку завештателот, односно дарителот, соодветниот имот го завештал, односно подарил, под одредени услови, овие правила треба да бидат во согласност со неговата волја.

#### Член 133

Со имотот што на Академијата ѝ е пренесен со завештанија и подароци, односно со посебните фондови, управува Претседателството на Академијата. За управување со овој имот, односно со овие фондови, Претседателството на Академијата може да образува посебна комисија, чии членови се именуваат за време од две години.

Комисијата е одговорна пред Претседателството на Академијата и е должна да му поднесува годишни извештаи за управувањето со соодветниот имот и за вршењето на другите работи што ѝ се доверени.

Посебните фондови имаат свој годишен финансиски план и завршна сметка, кои се составен дел на финансискиот план и завршната сметка на Академијата.

#### Член 134

Општи начела за организацијата, управувањето и начинот на работа на фондовите на Академијата се утврдуваат со посебен правилник, што го донесува Собранието на Академијата.

Финансиските и другите стручни, административни и технички работи на фондовите ги врши соодветната служба на Секретаријатот на Академијата.

### VII. НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

#### Член 135

Сите членови на Академијата во работниот состав и сите работници во Работната заедница имаат право и должност да учествуваат во подготовките за општонародна одбрана и да бидат оспособени за работа во време на војна, да бидат запознаени со воените должности и задачи и да учествуваат во сите видови на општонародна одбрана со кои Академијата е задолжена.

Академијата во време на мир редовно врши подготовки за народна одбрана и за работа во воени услови. Овие подготовки Академијата ги врши согласно законите и други прописи, насоките и упатствата на надлежните државни органи, како и одредбите на овој статут и другите општи акти на Академијата.

За раководење со работите на општонародната одбрана непосредно е одговорен претседателот на Академијата.

#### Член 136

Право и должност на членовите на Академијата во работен состав и на работниците во Работната заедница е да учествуваат во општествената самозаштита и во организирањето и спроведувањето на мерките за општествена самозаштита.

За раководење со работите на општествената самозаштита непосредно е одговорен секретарот на Секретаријатот на Академијата.

#### Член 137

За општите работи на општонародната одбрана и општествената самозаштита решава Претседателството на Академијата.

Во остварувањето на задачите на народната одбрана и на општествената самозаштита Претседателството на Академијата особено:

- 1) донесува правилници и други општи акти со кои се утврдуваат поблиски одредби за организирањето и остварувањето на тие задачи и работите на народната одбрана и на општествената самозаштита, како и посебни задачи и обврски на одделни органи и служби на Академијата, во врска со народната одбрана и општествената самозаштита;
- 2) го утврдува планот за одбрана на Академијата и развојниот план на материјалните потреби за народна одбрана и општествена самозаштита;
- 3) именува комисија за народна одбрана и за општествена самозаштита и донесува решение за формирање на штаб за цивилна заштита и единица на цивилната заштита.

### VIII. СЕКРЕТАРИЈАТ НА АКАДЕМИЈАТА

#### 1. Начела за организација на Секретаријатот и за остварување на самоуправните права на работниците во Работната заедница на Секретаријатот на Академијата

#### Член 138

За вршење на административните, финансиските, техничките и другите стручни општи работи Академијата има Секретаријат.

#### Член 139

Сите работници што работат во организационите единици и службите на Секретаријатот на Академијата и работниците во институтите и другите научни и стручни единици во состав на Академијата сочинуваат една работна заедница.

Членови на Работната заедница се и секретарот на Секретаријатот на Академијата и другите работници што се на раководни работни места во научните и стручните единици во состав на Академијата.

Работниците во Секретаријатот на Академијата и во научните и стручните единици во состав на Академијата своите самоуправни права, обврски и одговорности ги остваруваат во рамките на Работната заедница.

#### Член 140

Работниците во Работната заедница, во остварувањето на самоуправувањето, имаат права, обврски и одговорности утврдени со устав и со закон.

Во остварувањето на самоуправните права, обврски и одговорности на работниците во Работната заедница, сходно се применуваат законските одредби за самоуправување на работниците во органите на државната управа.

#### Член 141

Самоуправувањето на работниците во Работната заедница се уредува на начин со кој се обезбедува што потполно остварување на самоуправните права, обврски и одговорности на работниците, како и вршење на контрола над извршувањето на одлуките на Работната заедница и на нејзините органи.

Работниците во Работната заедница се должни самоуправувањето да го остваруваат на начин со кој се обезбедува ефикасно остварување на целите и задачите на Академијата.

#### Член 142

Работниците во Работната заедница самостојно решаваат за остварувањето на своите самоуправни права, обврски и одговорности, а во согласност со уставот и законите, доколку со Самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на Работната заедница и Академијата не е определено за одделни самоуправни права, обврски и одговорности да решаваат со согласност на Претседателството на Академијата.

#### Член 143

Општите акти за организација и работа на научните и стручните единици и на Секретаријатот на Академијата, како и општите акти за систематизација на задачите и работите во научните и стручните единици и во Секретаријатот на Академијата, ги донесува Претседателството на Академијата, по претходно мислење од Работната заедница и секретарот на Секретаријатот на Академијата.

#### Член 144

Меѓусебните односи во поглед на условите на слободната размена на трудот и на остварувањето на доходот, како и другите меѓусебни односи во остварувањето на целите и задачите на Академијата, се уредуваат со самоуправна спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности.

Со самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на Работната заедница и Академијата се уредуваат особено: видот на работите што ги вршат работниците во Работната за-

едница; основите и мерилата за стекнување на доход на Работната заедница; овластувањата на Работната заедница во поглед на управување со работите и користење на средствата во врска со извршувањето на работите што на Работната заедница ѝ се доверени; начелата за начинот на раководење, програмирање и извршување на задачите и работите што на Работната заедница ѝ се доверени; одговорноста на Работната заедница за вршење на работите што ѝ се доверени; начинот на решавање на меѓусебните спорови; начинот на остварување координација во работата меѓу Претседателството на Академијата и неговиот извршен одбор, од една страна, и секретарот на Секретаријатот на Академијата и Работната заедница, од друга страна; други прашања од заеднички интерес.

Со Самоуправната спогодба од ставот 1 на овој член може да се предвиди давање претходна или дополнителна согласност на актите и дејствата на работниците во Работната заедница што се однесуваат на остварувањето на задачите заради кои е организирана Работната заедница.

#### Член 145

Работниците во Работната заедница донесуваат Самоуправна спогодба за здружување на трудот на работниците во Работната заедница и Статут на Работната заедница.

Со Статутот на Работната заедница, во согласност со уставот, законите, овој статут и Самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на Работната заедница и Академијата, се уредуваат самоуправните права, обврски и одговорности на работниците во Работната заедница и начинот на нивното остварување; организацијата, делокругот и начинот на работа на самоуправните органи на Работната заедница, како и на други прашања од значење за Работната заедница.

Работниците и Работната заедница донесуваат и други самоуправни општи акти во кои, во согласност со Самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците и Статутот на Работната заедница, поблиску уредуваат прашања во врска со остварувањето на своите самоуправни права, обврски и одговорности.

#### Член 146

Кога по прашања за кои Работната заедница решава во согласност со Претседателството на Академијата не се постигне согласност, решение за спорното прашање донесува Собранието на Академијата.

## 2. Секретар на Секретаријатот

#### Член 147

Со работите на Секретаријатот на Академијата раководи секретар.

Во случај на спреченост или отсувност, секретарот на Секретаријатот го заменува работник во Секретаријатот, што ќе го определи Извршниот одбор на Претседателството на Академијата.

#### Член 148

Секретарот на Секретаријатот го именува и разрешува Претседателството на Академијата. Тој се именува врз основа на конкурс за време од четири години.

Секретарот на Секретаријатот може, по истекот на времето за кое е именуван, повторно да биде именуван на истата функција.

За секретар на Секретаријатот може да биде именувано лице со висока школска подготовка, кое има најмалку пет години работно искуство и покажало способности за раководење со поголема орга-

низациона единица, како и познавање на најмалку еден странски јазик. Доколку од оправдани причини не биде именуван секретар на Секретаријатот, Претседателството на Академијата именува вршител на должноста секретар на Секретаријатот, и тоа за време од најмногу шест месеци.

#### Член 149

Секретарот на Секретаријатот се грижи за административното извршување на општите акти и заклучоците на Собранието и Претседателството на Академијата, на Извршниот одбор на Претседателството и на одделенијата и телата на Академијата, го организира општото работење на службите во секретаријатот на Академијата и остварува општо раководство и надзор над административното работење на научните и стручните единици во состав на Академијата.

Секретарот на Секретаријатот ги врши задачите од претходниот став, во согласност со насоките на Претседателството на Академијата и според упатствата на Извршниот одбор на Претседателството. Во остварувањето на општото раководство и надзор над административното работење на научните и стручните единици, секретарот на Секретаријатот посебно се придржува кон насоките за остварување на научните и уметничките задачи определени од одделенијата на Академијата.

#### Член 150

Секретарот на Секретаријатот ги има правата и должностите на старешина на орган во поглед на засновањето и престанокот на работниот однос на работниците на Академијата, доколку за остварувањето на овие права не се овластени Претседателството на Академијата и неговиот извршен одбор и одделенијата на Академијата.

Секретарот на Секретаријатот поведува дисциплинска постапка против членовите на Работната заедница за повреда на работните должности.

#### Член 151

За својата работа и за работата на Секретаријатот секретарот е одговорен пред Претседателството на Академијата.

Секретарот на Секретаријатот му поднесува на Претседателството на Академијата годишен извештај за работата на Секретаријатот. Тој е должен на барање од Претседателството на Академијата и на неговиот Извршен одбор, како и на барање од одделенијата на Академијата, да им поднесува по-ремено извештаи за работата на одделни служби.

Дисциплинска постапка против секретарот на Секретаријатот за повреди на работните должности поведува Претседателството на Академијата.

#### Член 152

Секретарот на Секретаријатот може да биде разрешен и пред истекот на времето за кое е именуван, ако во вршењето на своите права и должности не се придржува кон општите акти и насоките на Собранието и на Претседателството на Академијата, или ако, во рамките на своите права и должности, не обезбедува спроведување на законите и на другите прописи и општи акти.

Предлог за разрешување на секретарот на Секретаријатот можат до Претседателството на Академијата да поднесат Извршниот одбор на Претседателството и одделение на Академијата.

Со разрешувањето од должноста, на секретарот на Секретаријатот не му престанува работниот однос и тој се распоредува на задачи и работи во Академијата што одговараат на неговите стручни способности.

## IX. ОПШТИ АКТИ НА АКАДЕМИЈАТА

### 1. Измена на Статутот на Академијата

#### Член 153

За измени на Статутот на Академијата решава Собранието на Академијата.

Статутот на Академијата може да се менува и дополнува со одлука, што се донесува по постапка утврдена со овој статут.

#### Член 154

Предлог за пристапување кон измена на статутот можат да поднесат: Претседателството на Академијата, секое одделение на Академијата и најмалку една третина од редовните и дописните членови на Академијата.

За предлогот за пристапување кон измена на статутот решава Собранието на Академијата, со мнозинство на гласови од присутните членови во работниот состав.

#### Член 155

Откако Собранието на Академијата ќе реши да се пристапи кон измена на статутот, Претседателството на Академијата ќе именува комисија за изработка нацрт на одлука за измена на статутот.

Нацртот на одлуката за измена на статутот го утврдува Претседателството на Академијата.

Нацртот на одлуката за измена на статутот се доставува до сите членови на Академијата и се разгледува на седница на одделенијата на Академијата. Претседателството на Академијата може да реши нацртот на одлуката да се достави и до одделни органи и научни организации заради давање на мислења и предлози.

#### Член 156

Врз основа на мислењата и предлозите од одделенијата на Академијата и одделни членови на Академијата, како и врз основа на евентуалните мислења и предлози од одделни органи и научни организации на кои им бил доставен нацртот на одлуката за измена на статутот, Претседателството на Академијата го утврдува предлогот на одлуката за измена на статутот.

По предлогот на одлуката за измена на статутот решава Собранието на Академијата, со мнозинство на гласови од вкупниот број членови на Академијата во работниот состав.

Ако предлогот за измена на статутот не е усвоен, ист предлог не може да се поднесе пред истекот на една година од денот кога предлогот за измена на статутот бил одбиен.

#### Член 157

Одлуката за измена на статутот се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ и влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување.

#### Член 158

По постапката утврдена во членовите 154-157 се донесува и нов Статут на Академијата.

### 2. Донесување на општи акти

#### Член 159

Предлози за донесување одлуки и правилници на Собранието на Академијата можат да му поднесуваат одделенијата на Академијата, научните и стручните единици, како и најмалку три члена на Академијата во работниот состав. Овие предлози се поднесуваат преку Претседателството на Академијата. Одлуки и правилници Собранието може да донесува и на предлог од Претседателството на Академијата.

За изработка на нацрт на одлуки и правилници, Претседателството може да формира посебни комисији или работни групи.

Нацртите на одлуките и правилниците се доставуваат до сите членови на Академијата. Тие се разгледуваат на седници на одделенијата на Академијата, а на барање од Претседателството на Академијата можат да бидат разгледувани и од одделни научни и стручни единици.

Предлогот на одлуките и правилниците ги утврдува Претседателството на Академијата, врз основа на мислењата и предлозите на одделенијата на Академијата.

#### Член 160

Претседателството на Академијата донесува одлуки, правилници и упатства по сопствена иницијатива или на предлог од одделенијата на Академијата, научните и стручните единици, како и најмалку од три члена на Академијата во работниот состав.

При донесувањето на одлуки, правилници и упатства од страна на Претседателството на Академијата, сходно се применуваат одредбите од претходниот член на овој статут, со тоа што нивните предлози ги утврдува Извршниот одбор на Претседателството на Академијата.

#### Член 161

Општите акти на Собранието и на Претседателството на Академијата се објавуваат во Билтенот на Академијата, а можат да бидат објавени и на друг начин определен во самиот општ акт.

#### Член 162

Општите акти на Собранието и на Претседателството на Академијата влегуваат во сила осмиот ден од денот на нивното објавување.

Само од особено оправдани причини може да се определи општ акт на Собранието или на Претседателството на Академијата да влезе во сила во срок пократок од осум дена од денот на неговото објавување, или истиот ден кога е објавен.

#### Член 163

Општите акти на Собранието и на Претседателството на Академијата не можат да имаат повратно дејство.

Само кога тоа го бара посебен интерес утврден при донесувањето на општиот акт, може да се определи одделни негови одредби да имаат повратно дејство.

## X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 164

Организацијата на Академијата и на нејзините научни и стручни единици, како и на службите во Секретаријатот на Академијата, ќе се сообрази со одредбите на овој статут во срок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

#### Член 165

На претседателот, потпретседателот и секретарот на Академијата, на избраните членови на Претседателството и на секретарите на одделенијата, како и на секретарот на Секретаријатот на Академијата, избрани, односно именувани, според одредбите на досегашниот статут, им престанува мандатот со истекот на времето за кое биле избрани.

#### Член 166

Изборот на нови членови на Академијата според одредбите на овој статут ќе се изврши во првата половина од 1979 година.

## Член 167

Статутот на Македонската академија на науките и уметностите, усвоен од Собранието на Академијата одржано на 8 март 1968 година, престанува да важи со денот на влегувањето во сила на овој статут. Исто така, со денот на влегувањето во сила на овој статут, престануваат да важат и одредбите на сите други општи акти на Академијата, што се во спротивност со одредбите на овој статут.

## Член 168

Овој статут ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ и влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување.

Бр. 01-1370/1  
30 јуни 1978 година  
Скопје

Претседател на Академијата,  
акад. **Михаило Апостолски**, с. р.

## Одласен дел

### РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението **Фи. бр. 1473/74 од 20. II. 1975 година**, на регистарска влошка бр. 1-1009-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Занаџетска електроинсталатерска задруга „Никола Тесла“, Ц.О., со седиште во Скопје, ул. „275“ бр. 23-а, со следните податоци:

Задругата води единствено книговодство и изготвува единствена завршна сметка.

Задругата е основана со решението на Народниот одбор на град Скопје, бр. 14725 од 1. IX. 1973 година.

Дејност: изведување на електрични инсталации и поправка на електротехнички уреди.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

За обврските на задругата во правниот промет со трети лица задругарот основач на задругата одговара во висина на своето парично емство од 2.000 динари и тоа во рок од две години по престанокот на членството во задругата.

Лице овластено за застапување и потпишување на задругата е Матиќ Себастијан, без ограничување.

Основачи на задругата се: Себастијан Матиќ, в.к. електроинсталатер од Скопје, ул. „679“ бр. 42, л.к. бр. 71149; Стефановски Ангелко од Скопје, ул. „7“ бр. 27, в.к. електроинсталатер, лк. бр. 175228; Груби Исмаил од Скопје, ул. „177“ бр. 3, в.к. електроинсталатер, лк. бр. 76282; Реџепа Рамадан од Скопје, ул. „Серва“ бр. 39, в.к. електроинсталатер, лк. бр. 247371; Таневски Христо од Скопје, ул. „679“ бр. 44, в.к. електроинсталатер, лк. бр. 71176; Борис Тодоровски од Скопје, в.к. електроинсталатер; Киро Трпевски од Скопје, село Ново Село — Горче Петров, в.к. електроинсталатер, лк. бр. 141788; Назиф Касамовски од Скопје, ул. „Дижонска“ бр. 36, в.к. електроинсталатер, лк. бр. 248804; Боро Каевски од Скопје, ул. „746“ бр. 80/1, електроинсталатер, лк. бр. 71175; Шепка Хајредин од Скопје, ул. „192“ бр. 67, мајстор-електроинсталатер, лк. бр. 215232; Исмаили Илми од Скопје, ул. „125“ бр. 98, в.к. електроинсталатер, лк. бр. 71174.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, **Фи. бр. 1473/74 од 20. II. 1975 година.** (328)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението **Фи. бр. 17 од 12. I. 1974 година**, на регистарска влошка бр. 1-833-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Централно основ-

но училиште „Страшо Пинџур“, Ц.О., со седиште во село Дреново, Кавадаречко, со следните податоци:

Училиштето го води книговодството по системот на двојно книговодство со обврска за изготвување на завршна сметка.

Предмет на работењето е: образование и воспитување на деца од 7—15 годишна возраст. Настава, општествено-корисна работа, слободни ученички активности, општествено-културна и јавна дејност, следење и оценување успехот на учениците и др.

Во правниот промет со трети лица училиштето истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Горѓи Ристовски, директор, без ограничување.

Лица овластени за потпишување се Горѓи Ристовски, директор, без ограничување и Велјан Настов, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, **Фи. бр. 17/1974 година.** (113)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението **Фи. бр. 340 од 16. III. 1976 година**, на регистарска влошка бр. 1-833-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Централно основно училиште „Страшо Пинџур“, Ц.О., со седиште во село Дреново, Кавадаречко, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ристовски Горѓи, директор, а се запишува како нов застапник Јованов Трајко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, **Фи. бр. 340 од 16. III. 1976 година.** (114)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението **Фи. бр. 1318/75 од 19. I. 1976 година**, на регистарска влошка бр. 2-809-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Монтажно-занаџетска задруга „Далеководи“. Ц.О., со седиште во Скопје, ул. „Романија“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Трајко Томовски, в.д. директор, а се запишува Трајко Томовски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, **Фи. бр. 1318/75 од 19. I. 1976 година.** (115)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението **Фи. бр. 44 од 3. II. 1975 година**, на регистарска влошка бр. 2-809-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Монтажно-занаџетска задруга „Далеководи“, Ц.О., со седиште во Скопје, ул. „Романија“ бб, со следните податоци:

Задругата води единствено книговодство и изготвува периодични и завршни сметки.

Задругата е основана со акт на задругарите, бр. 02-1/1 од 16. XI. 1974 година.

Предмет на работењето е: ги врши сите видови електро-инсталации од слаба и јака струја и сите видови лимарски работи.

Занаџетската задруга се овластува со целосно овластување во правниот промет со трети лица (целосно овластување).

Членовите на задругата — основачи одговараат во висина на средствата на задолжителниот задружен влог во правниот промет со трети лица. Занаџетската задруга има целосна одговорност во правниот промет со трети лица (целосна одговорност).

Членовите на задругата-основачи одговараат во правниот промет со трети лица до висината на средствата на задолжителниот задружен влог.

Застапник и потписник на задругата е Трајко Томовски, без ограничување.

Основачи на задругата се: Трајко Томовски, Стеван Јаневски, Илија Јовановски, Петар Костовски, Фадил Брути, Борис Кузмановски, Бекир Исма-

ил, Селим Селим, Бранко Јаневски и Александар Николиќ, сите од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 44 од 3. П. 1975 год. (116)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 214 од 28. П. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-570-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот за ментално здравје на деца и младинци — Скопје, со следните податоци:

Се брише досегашниот застапник проф. д-р Душан Теодосиевски, директор, а како нов застапник се запишува д-р Петар Настов, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 214 од 28. П. 1978 година. (129)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 13 од 11. П. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-829-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Матична библиотека „Гоце Делчев“, Ц.О., со седиште во Гевгелија, со следните податоци:

Работната организација води единствено книговодство.

Предмет на работењето е: културно-просветна дејност (библиотека); да зачленува членови во библиотеката, примање и издавање на книги за возрасни и ученици и проширување на библиотечната мрежа во општината.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Вацев Александар, раководител, без ограничување.

Лица овластени за потпишување се Вацев Александар, раководител, без ограничување и Кајтазов Петар, сметководител, ги потпишува сите финансиски акти и актите на материјалното работење.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 13/1974 година. (117)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 12 од 19. П. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-828-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Самостојна библиотека „Бранд Петрушев“, Ц.О., со седиште во Богданци, со следните податоци:

Работната организација води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Предмет на работењето е: систематски да набавува, собира, стручно обработува, средува, чува и дава на користење библиотечен материјал, да врши постојана популаризација на книгата и останатиот библиотечен материјал преку најпогодни форми на работа; да ја организира својата работа според условите и можностите; да организира подвижни библиотеки, според условите и можностите; да врши меѓубиблиотечна размена и библиотечен материјал; да води каталози (азбучен, стручен, основање и др.) и врши информативна дејност; да позајмува библиотечен материјал согласно правилата на библиотеката, меѓубиблиотечното позајмување го врши согласно правилата за меѓубиблиотечното позајмување; да врши останати работи кои се ставени во делокруг на библиотеката со Законот за библиотеките и другите прописи.

Во правниот промет со трети лица библиотеката истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Застапник и потписник е Стамнов Благој, управител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 12/1974 година. (118)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 15 од 12. П. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-831-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Централно ос-

новно училиште „Лазо Филипov“, Ц.О., со седиште во село Сирково, Кавадарци, со следните податоци: Училиштето го води книговодството по системот на двојно книговодство со обврска за изготвување на завршна сметка.

Основач е: Околинскиот одбор — Кавадарци, потврда бр. 8993/1 од 10.ХП. 1965 година.

Предмет на работењето е: образование и воспитување на деца од 7—15 годишна возраст.

Во правниот промет со трети лица училиштето истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Цветковски Бранко, директор, без ограничување.

Лица овластени за потпишување се: Цветковски Бранко, директор, без ограничување и Игнатова Гефка, секретар, делумно овластување, со право на потпишување на сета друга финансиска документација.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 15/1974 година. (119)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 212 од 27. П. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-254-24-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ООЗТ со следните податоци: Медицински факултет, Н. СОЛ. О Скопје, ООЗТ Институт за патолошка физиологија и нуклеарна медицина — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17.

Пренотација на одлуката за организирање на ООЗТ извршена е со решение Фи. бр. 1128/77 на Окружниот стопански суд во Скопје.

Основни дејности: 120143 — подготвува стручници со виша, висока и највисока стручна спрема од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата; 120204 — подготвува и усовршува научни и стручни кадри за вршење на научна дејност од областа на патолошката физиологија и нуклеарната медицина; врши научно-истражувачка дејност од медицинската дисциплина, патолошката физиологија и нуклеарната медицина.

Споредна дејност: 13012 130120 — врши амбулантна-поликлиничка и диспанзерска здравствена заштита; 13011 — здравствено-превентивна заштита.

Во правниот промет со трети лица ООЗТ истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски ООЗТ одговара со сите свои средства.

Основната организација за обврските на работната организација одговара неограничено солидарно.

Застапник на основната организација е проф. д-р Борислав Каранфилски, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 212/1978 година. (120)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 182 од 7. П. 1978 година, на регистарска влошка бр. 2-1257-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на договорна организација со следните податоци: „Водно“ — договорна организација на здружен труд за занаетчиски производи и услуги, Ц.О., Скопје, ул. „Проход Пчински“ бр. 94. Основана е со договор помеѓу Кесиќ Урош од Скопје и овластените претставници на Секретаријатот за стопанство и труд на Собранието на општината „Центар“ Скопје, Општинскиот синдикален совет на општината Центар — Скопје и Стопанската комора на Македонија — Скопје.

Основач на договорната организација е Кесиќ Урош од Скопје

Основни дејности: 012310, (01231) — производство и вградување на плакари од дрво по порачки; 012322 — производство и вградување на градежни елементи од дрво: врати, прозорци, ролетни, кор-

низи, елементи за спуштени тавани и ентериерски декорации; производство и вградување на подвижни „армоника ѕидови“ и друго; поставување на сите видови ПВЦ и топли подови; сервисирање на производи од столарската дејност.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Целосна одговорност со сите свои средства.

Застапник на договорната организација е Кесик Урош, работорководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 182/1978 година. (128)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 39 од 2. III. 1978 година, на регистарска влошка бр. 2-1045-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Молеро-столарската задруга „Бор“ — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Здравковски Лазар, директор, а се запишува Јовановиќ Божидар, инж., директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 39/1978 година. (130)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 211 од 16. III. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-1196-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Р.О., со ООЗТ Земјоделски факултет, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, булевар „Југославија“ бб, со следните податоци: Работната организација е организирана со здружување на организациите на здружениот труд: Земјоделски факултет — Скопје; Здружен земјоделски институт — Скопје. Институт за тутун — Прилеп; Завод за унапредување на лозарството и винарството на СРМ — Скопје; Завод за рибарство на СРМ; Завод за унапредување на сточарството на СРМ — Скопје; РО Здружен ветеринарен и сточарски институт на СРМ — Скопје — ООЗТ Институт за сточарство и репродукција — Скопје и Факултетското земјоделско стопанство, село Трубареве, Скопје, врз основа на одлуките донесени на: 8. VI. 1976; 8. VI. 1976; 20. VI. 1976; 15. X. 1976; 18. VI. 1976; 17. VI. 1976; 9. VI. 1976; 18. VI. 1976; 10. VI. 1976, 31. V. 1976 и 11. VI. 1976 година.

Предмет на работењето се основните дејности:  
120144 земјоделски, ветеринарни и шумарски факултети;

120203 земјоделски, ветеринарни и шумарски науки;

020140 сточарство.

РО во правниот промет со трети лица истапува во свое име за сметка на ООЗТ, како и во свое име и за своја сметка.

За обврските на РО сторени во правниот промет со трети лица одговараат ООЗТ ограничено солидарно и тоа:

ООЗТ — Институт за заштита на растенијата, до износ од 266.180 д.

ООЗТ — Институт за полјоделство и градинарство, до износ од 2.474.681 д.

ООЗТ — Институт за сточарство, до износ од 1.695.633 д.

ООЗТ — Институт за овоштарство, до износ од 406.745 д.

ООЗТ — Институт за лозарство и винарство, до износ од 326.167 д.

ООЗТ — Институт за економика и организација на земјоделството, до износ од 1.057.840 д.

ООЗТ — Институт за проучување на почвите, до износ од 1.548.115 д.

ООЗТ — Факултетско земјоделско стопанство, с. Трубареве, до износ од —

Застапник на работната организација е проф. д-р Тома Ангеловски, в.д. декан.

Во состав на РО се следните ООЗТ:

ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА — Скопје, булевар „Југославија“ бб.

ООЗТ — Институт за заштита на растенијата Скопје булевар „Југославија“ бб е организирана со одлуката од 8. XI. 1976 година, чија пренотација е извршена со решение на судот Фи. бр. 823/77 од 29. VI. 1977 година.

Предмет на работењето се основните дејности:  
120144 земјоделски, ветеринарни и шумарски факултети;

120203 земјоделски, ветеринарни и шумарски науки.

Споредни дејности:

020201 земјоделски услуги за растително производство;

110901 услуги на контрола на квалитетот на стоки.

ООЗТ во правниот промет со трети лица истапува самостојно без ограничување.

За сторените обврски во правниот промет со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

За сторените обврски на РО Земјоделски факултет — Скопје, ООЗТ е со ограничена солидарна одговорност до висината на здружените средства односно до износ од 266.180,00 динари.

Застапник на ООЗТ е проф. д-р Киро Минев, в.д. директор.

ИНСТИТУТ ЗА ПОЛЈОДЕЛСТВО И ГРАДИНАРСТВО — Скопје, булевар „Југославија“ бб.

ООЗТ — Институт за полјоделство и градинарство — Скопје, булевар „Југославија“ бб е организирана со одлука од 8. XI. 1976 година, чија пренотација е извршена со решение на судот Фи. бр. 819 од 29. VI. 1977 година.

Предмет на работењето се основните дејности:  
120144 земјоделски ветеринарни и шумарски факултети;

120203 земјоделски, ветеринарни и шумарски науки.

Споредни дејности:

020110 полјоделство;

020201 земјоделски услуги за растително производство;

110901 услуги на контрола на квалитетот на стоки.

ООЗТ во правниот промет со трети лица истапува самостојно без ограничување.

За сторените обврски во правниот промет со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

За сторените обврски на РО Земјоделски факултет — Скопје, ООЗТ е со ограничена солидарна одговорност до висината на здружените средства, односно до износот од 2.474.681,00 динари.

Застапник на ООЗТ е проф. инж. Алексо Мусалевски, в.д. директор.

ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО — Скопје, булевар „Југославија“ бб.

ООЗТ — Институт за сточарство — Скопје, булевар „Југославија“ бб е организирана со одлуката од 12. X. 1976 година, чија пренотација е извршена со решение на судот Фи. бр. 827 од 29. VI. 1977 година.

Предмет на работењето се основните дејности:  
120144 земјоделски, ветеринарни и шумарски факултети;

120203 земјоделски, ветеринарни и шумарски науки.

Споредни дејности:

020202 земјоделски услуги за сточарство;

020302 рибарство на реки, езера и во рибници;

110901 услуги на контролата и квалитетот на стоки.

ООЗТ во правниот промет со трети лица истапува самостојно без ограничување.

За сторените обврски во правниот промет со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

За сторените обврски на РО Земјоделски факултет — Скопје, ООЗТ е со ограничена солидарна одговорност до висината на здружените средства односно до износ од 1.695.633,00 динари.

Застапник на ООЗТ е проф. д-р инж. Јордан Шокаровски в.д. директор.

ИНСТИТУТ ЗА ОВОШТАРСТВО — Скопје,  
„Првوماјска“ бр. 5.

ООЗТ — Институт за овоштарство — Скопје,  
„Првوماјска“ бр. 5 е организирана со одлуката од  
8. X. 1976 година, чија пренотација е извршена со  
решение на судот Фи. бр. 820 од 29. VI. 1977 година.

Предмет на работењето се основните дејности:  
120144 земјоделски, ветеринарни и шумарски  
факултети;

120203 земјоделски, ветеринарни и шумарски  
науки.

Споредни дејности:  
020120 овоштарство;  
070112 трговија на мало;  
110901 услуги на контролата и квалитетот на  
стоки.

ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-  
пува самостојно без ограничување.

За сторените обврски во правниот промет со  
трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

За сторените обврски на РО Земјоделски фа-  
култет — Скопје, ООЗТ е со ограничена солидарна  
одговорност до висината на здружените средства,  
односно до износот од 406.745,00 динари

Застапник на ООЗТ е проф. д-р инж. Борис  
Ристевски, в. д. директор.

ИНСТИТУТ ЗА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО  
— Скопје, ул. „Натанаил Кучевишки“ бб.

ООЗТ — Институт за лозарство и винарство —  
Скопје, ул. „Натанаил Кучевишки“ бб е организи-  
рана со одлуката од 7. X. 1976 година, чија пре-  
нотација е извршена со решение на судот Фи. бр.  
826/77 од 29. VI. 1976 година.

Предмет на работењето се основните дејности:  
120144 земјоделски, ветеринарни и шумарски  
факултети;

120203 земјоделски, ветеринарни и шумарски  
науки.

Споредни дејности:  
020130 лозарство;  
070114 разни животни продукти, алкохолни пи-  
јалаци и производи за домашни потреби;  
070213 алкохолни пијалаци;  
110901 услуги на контролата и квалитетот на  
стоки.

ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-  
пува самостојно без ограничување.

За сторените обврски во правниот промет со  
трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

За сторените обврски на РО Земјоделски фа-  
култет — Скопје, ООЗТ е со ограничена солидар-  
на одговорност до висината на здружените сред-  
ства, односно до износот од 326.157,00 динари.

Застапник на ООЗТ е д-р инж. Диме Пемовски,  
в.д. директор.

ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗА-  
ЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО — Скопје, булевар  
„Југославија“ бб.

ООЗТ — Институт за економика и организација  
на земјоделството — Скопје, булевар „Југославија“  
бб е организирана со одлуката од 1. X. 1976 годи-  
на, чија пренотација е извршена со решение на су-  
дот Фи. бр. 825/77 од 29. VI. 1977 година.

Предмет на работењето се основните дејности:  
120144 земјоделски, ветеринарни и шумарски  
факултети;

120203 земјоделски, ветеринарни и шумарски  
науки.

Споредни дејности:  
110620 економски, организациони и технолошки  
услуги.

ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-  
пува самостојно без ограничување.

За сторените обврски во правниот промет со  
трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

За сторените обврски на РО Земјоделски фа-  
култет — Скопје, ООЗТ е со ограничена солидарна  
одговорност до висината на здружените средства,  
односно до износот од 1.057.840,00 динари.

Застапник на ООЗТ е проф. д-р инж. Тодор  
Ѓорѓев, в.д. директор.

ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ НА ПОЧВИТЕ  
— Скопје булевар „Југославија“ бб.

ООЗТ — Институт за проучување на почвите —  
Скопје, булевар „Југославија“ бб е организирана со  
одлуката од 12. X. 1976 година, чија пренотација е  
извршена со решение на судот Фи. бр. 824/77 од 29.  
VI. 1977 година.

Предмет на работењето се основните дејности:  
120144 земјоделски, ветеринарни и шумарски  
факултети;

120203 земјоделски, ветеринарни и шумарски  
науки.

Споредни дејности:  
110901 услуги на контрола на квалитетот на  
стоки.

ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-  
пува самостојно без ограничување.

За сторените обврски во правниот промет со  
трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

За сторените обврски на РО Земјоделски факул-  
тет — Скопје, ООЗТ е со ограничена солидарна од-  
говорност до висината на здружените средства, од-  
носно до износот од 1.548.115,00 динари.

Застапник на ООЗТ е д-р Димитар Поповски,  
в.д. директор.

ФАКУЛТЕТСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАН-  
СТВО, село Трубареве — Скопје.

ООЗТ — Факултетско земјоделско стопанство  
село Трубареве, Скопје е организирана со одлу-  
ката од 8. X. 1976 година, чија пренотација е извр-  
шена со решение на судот Фи. бр. 822/77 од 29. VI.  
1977 година.

Предмет на работењето се основните дејности:  
020140 сточарство.

Споредни дејности:  
020110 полјоделство,  
020120 овоштарство,  
020130 лозарство,  
070111 леб, печиво, млеко и млечни производи,  
070112 зеленчук, овошје и преработки.

ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-  
пува самостојно без ограничување.

За сторените обврски во правниот промет со  
трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

За сторените обврски на РО Земјоделски фа-  
култет — Скопје, ООЗТ е со ограничена солидарна  
одговорност до висината на здружените средства.

Застапник на ООЗТ е инж. Танас Трајковски,  
в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр.  
211/78 од 16. III. 1978 година. (148)

## СОДРЖИНА

	Страна
372. Закон за Македонската академија на на- уките и уметностите — — — — —	777
373. Статут на Македонската академија на науките и уметностите — — — — —	779